

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

---

Број 15

Декември

2012 година

---



# ОПШТИНА ИЛИНДЕН

---

Илинден, Декември 2012 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на Буџет на Општина Илинден за 2013 година**

Се објавува Буџет на Општина Илинден за 2013 година. арх.бр.07-3225/3 од 18.12.2012 година што Советот на Општина Илинден го усвои на 55 (педесет и петтата ) седница одржана на ден 18.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08- 3313/1**  
**Од 18.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
**Градоначалник**  
**Жика Стојановски с.р**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлука за извршување на Буџет на Општина Илинден за 2013 година**

Се објавува Одлука за извршување на Буџет на Општина Илинден за 2013 година. арх.бр.07-3225/4 од 18.12.2012 година што Советот на Општина Илинден го усвои на 55 (педесет и петтата ) седница одржана на ден 18.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08- 3313/2  
Од 18.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23, став 5, од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.61/2004 и 96/2004, 67/2007), член 42 од Законот за државните службеници (Сл. Весник на РМ бр. 59/00...36/07) и член 20 од Статутот на Општина Илинден ("Службен гласник на Општина Илинден бр.2/2005), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 18.12.2012 година, донесе:

## О Д Л У К А

за извршување на Буџет на Општина Илинден за 2013 година

### Член 1

Буџетот на Општина Илинден за 2013 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

### Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет; Буџет на донации; Буџет на дотации, Буџет на самофинансирачки активности и Буџет на кредити.

### Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

### Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да превземаат обврски.

За да се превземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

### Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Доколку во текот на извршувањето на буџетот Градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од планот, предлага на Светот на општината изменување и дополнување на буџетот.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.

Одобрените средства со буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и буџет, не можат да бидат намалени повеќе од 20% со прераспределби во тековната фискална година. Одобрените средства за плати и надоместоци во рамките на буџет не може да се зголемат со прераспределби повеќе од 10%.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, односно вредноста на бодот за утврдување на бруто платите за вработените кои имаат статус на државни службеници изнесува 73,8 денари.

Член 10

Врз основа на член 29-б став 1 од Законот за плата и други надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и други избрани и именувани лица во Републиката (Сл. Весник на РМ бр. 36/09, Испр. 44/90, Испр. 11/91, 38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 42/2010) месечниот надоместок на членовите на Советот на општина Илинден за присуство на седниците на Советот на општина Илинден изнесува 50% од просечната нето плата исплатена во Републиката во претходната година.

Член 11

Исплатата на плати на вработените во локалните јавни установи кој се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии. Буџетските корисници од локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни два дена пред исплатата на плати до општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулација за пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на

вработени по име и презиме, бруто и нето плата како и други податоци во пишана и електронска верзија (на ЦД, дискета, е-маил и др.) за односниот месец за кој се однесува исплатата.

#### Член 12

Надоместокот за патни и дневни трошоци за службено патување во Републиката без трошоците за ноќевање изнесува 800,00 денари.

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува целиот износ од ставот 1 од овој член.

За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1 од овој член.

#### Член 13

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи, на работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

За трошоци за погреб на државен службеник му се исплатува надомест во висина на 2 нето плата на државниот службеник исплатена во последниот месец, но не повеќе од 30.000,00 денари. За трошоци за погреб на член на негово потесно семејство (брачен другар, деца родени во брак или надвор од брак, посиноците, посвоените деца или децата земени на издржување) му се исплатува надомест во висина на една нето платата на државниот службеник исплатена во последниот месец, но не повеќе од 15.000,00 денари.

#### член 14

Исплаќањето на паричните награди на државните службеници ќе се врши согласно одредбите на Законот за државните службеници.

#### Член 15

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеа 2 и став 2 од Законот за исплата на платите и се планира во Буџетот на општината за 2013 година. Средствата за вработениот во локалната јавна установа се планираат во Програмата Н10 Основно образование на ставка 464 Разни трансфери 464940 Трансфери при пензионирање. Сите исплати на наведените надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на одговорното лице во локалната јавна установа, врз основа на кое Градоначалникот на општината одобрува средства за исплата на утврденото право.

#### Член 16

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на буџетските корисници се набавуваат со фактури и времени и завршни ситуации во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи од 6.000,00 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

#### Член 17

Постојаната и тековната резерва не можат да надминат 3% од вкупно планираните средства од основниот буџет на општината. За користење на средствата од резервите одлучува Советот на Општината.

Градоначалникот поднесува на Советот на општината годишен извештај за користење на средствата од резервите.

#### Член 18

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува градоначалникот на општината.

#### Член 19

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во буџетот на општината. За обезбедените средства градоначалникот на општината дава писмено известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од Агенцијата за администрација на актите за систематизација.

Во случај на нови вработувања, буџетските корисници од локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1. По извршената контрола согласно планираните средства во буџетот на општината, Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок дотацијата.

Во делот на пренесените надлежности согласност за нови вработувања во локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации ќе се дава за:

- вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на РМ за тековната фискална година, писмено известување ќе даде Министерството за финансии, врз основа на барањето од ресорното Министерство;

- вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на општината за тековната фискална година, писмено известување ќе даде Градоначалникот на општината.

#### Член 20

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со Решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 21

Буџетот на Општина Илинден се извршува од 01.01.2013 до 31.12.2013 година.

Член 22

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Илинден", а ќе се применува од 01 Јануари 2013 година.

Архивски број: 07-3225/4

Датум на донесување: 18.12.2012г.

Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски с.р



Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Буџетски календар на Општина Илинден за 2013 година**

Се објавува Буџетски календар на Општина Илинден за 2013 година. арх.бр.07-3225/5 од 18.12.2012 година што Советот на Општина Илинден го усвои на 55 (педесет и петтата ) седница одржана на ден 18.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08- 3313/3  
Од 18.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 27, став 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (Службен весник на РМ број 61/2004) Советот на Општина Илинден на седница одржана на 18.12.2012 година донесе

**Буџетски календар  
на Општина Илинден за 2013 година**

<b>Ред. бр.</b>	<b>Активности</b>	<b>Месец во годината</b>
<b>1</b>	Советот на Општина Илинден го донесува буџетскиот календар.	Декември/Јануари
<b>2</b>	Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар со главните насоки за изготвување на финансиските планови до сите сектори и буџетски корисници.	Најдоцна до 30ти Јуни
<b>3</b>	Сите одделенија и буџетски корисници доставуваат Предлог план на програмите за развој и финансиски планови и предлог пресметки за наредната година со образложение за висината на износите по позиции до Одделението за финансиски прашања.	Најдоцна до 5ти Септември
<b>4</b>	Министерот за финансии доставува циркулар-насоки за подготвување на буџетите на единиците на локална самоуправа за наредната година.	Најдоцна до 30ти Септември
<b>5</b>	Одделението за финансиски прашања подготвува проценки на вкупните приходи, ги разгледува, анализира и усогласува предлог пресметките и финансиските планови, ги одредува приоритетите и одредбите за новиот предлог-буџет и го известува градоначалникот за основните параметри.	Најдоцна до 20ти Октомври
<b>6</b>	Одделението за финансиски прашања добиените Предлог планови на програми за развој од сите одделенија и буџетски корисници ги разгледува, анализира, усогласува и доставува до Градоначалникот. Градоначалникот ги доставува на одобрување до Советот на општината.	Најдоцна до 20ти Октомври
<b>7</b>	Советот на општината го одобрува Предлог планот на програми за развој.	Најдоцна до 15ти Ноември
<b>8</b>	Одделението за финансиски прашања го изготвува Предлог буџетот и го доставува до градоначалникот на разгледување и одобрување.	Ноември
<b>9</b>	Градоначалникот го доставува Предлог буџетот до Советот и организира јавна расправа по Предлог буџетот.	Декември
<b>10</b>	Советот на Општина Илинден го усвојува Предлог буџетот.	Најдоцна до 31ви Декември

Буџетскиот календар на Општина Илинден за 2013 година влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Илинден".

Број 07-3225/5  
18.12.2012 г.  
Илинден

Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година**

Се објавува Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година. арх.бр.07-3226/2 од 21.12.2012 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 56 (педесет и шестата ) редовна седница одржана на ден 21.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08-3385 /1  
Од 25.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.17/2011, 53/2011 и 144/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 21.12.2012 година, донесе

**ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2013 ГОДИНА**

**Вовед**

- Општ дел
- Просторен опфат и предмет на Програмата
- Основи за изработка на Програмата
  - Законски основ
  - Основни плански документи
- Лица вклучени во изработка на Програмата

**Глави на Програмата**

**1. Цели на Програмата**

- Општи цели на Програмата
- Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети

**2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани по урбанистички план)**

- Листа на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место/локалитет
- Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место/локалитет
- Детален преглед на градежни парцели (групирани по предвидена активност)
  - Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање

**3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа Програма**

- Дефинирање на целна група за оделни групи на градежни парцели
- Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали
- Дефинирање на опфатот и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг стратегијата
- Дефинирање на временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата
- Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата

**4. Динамика на реализација на Програмата**

- Број на турнуси за објавување на оглас, временски период за објавување на огласите и распределба на градежните парцели по турнуси
- Пропишување на условите за надавање
- Лица надлежни за реализација на Програмата

**5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата (приходна страна на Програмата)**

**6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата (расходна страна на Програмата)**

**7. Преодни и завршни одредби**

Изработиле :

- Јулијана Димитријевска, д-р,  
Раководител на Одделение за урбанизам,  
комунални дејности и заштита на животна средина,
- Гордана Стојкоска, дипл. правник,  
Раководител на одделение за човечки ресурси,
- Сашо Саздовски, дипл. економист,  
Раководител на одделение за финансиски прашања,
- Дејанче Богдановски, дипл. машински инженер,  
Раководител на одделение за локален економски развој,
- Милка Петковска, д-р, Советник за локациски услови  
и одобренија за градење
- Ивица Трипуновски, дипл. правник,  
Виш соработник за нормативно правни работи

Арх.бр.07-3226/2  
Од 21.12.2012г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ  
м-р Марјан Милошевски с.р

## Содржини и теми во Програмата

### ВОВЕД:

#### Општ дел

Со донесување на новиот закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012), градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, домашни и странски правни и физички лица.

Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во градот Скопје и градот Скопје донесува Советот.

Сопственоста на општините им ги овозможува следните права: на градење, користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на градежното земјиште.

Со градежното земјиште сопственост на Република Македонија управува Владата на Република Македонија.

Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат сите правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење Владата на Република Македонија може да го пренесе на општините.

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална инфраструктура.

Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или урбанистичка планска документација.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се утврдени со урбанистички план или урбанистичка планска документација и може да се состои од една, од дел или од повеќе катастарски парцели.

Објект од траен карактер е објект изграден со документација (одобрение) и заведен во јавните книги за недвижности.

Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од комуналната инфраструктура.

Прометот со градежното земјиште е слободен.

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се отуѓи, даде на користење (концесија или јавно приватно партнерство), даде под долготраен и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.

#### **А) Просторен опфат и предмет на Програмата**

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Илинден, дефинирана според територијалната организација на Република Македонија, за време на календарска 2013 година, а врз основа на донесените урбанистички планови од страна на Совет на општина Илинден врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.

Во текот на годишната Програмата се предвидува предмет на менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на териториите на следните населени места и локалитети: Илинден, Марино, Кадино и Ајватовци и тоа согласно следните урбанистички планови и урбанистички плански документации :

1. Урбанистичкиот план вон населено место Илинден за дел од Стопански комплекс КО Илинден –УБ1. Измена и дополна, плански опфат помеѓу ул.1, ул.2, ул.3 и ул.11, Одлука бр.07-1313/3 од 30.06.2010 год.
2. Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна, Одлука бр.07-464/3 од 13.03.2009 год.
3. Урбанистичкиот план за дел од село Марино, дел од блок 28 – Локалитет 13 измена и дополна, Одлука бр.07-464/2 од 13.03.2009 год.
4. Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за стопански комплекс Локалитет 14 и 15 општина Илинден, измена и дополна, Одлука бр.07-1671/5 од 08.10.2010 год.
5. Урбанистичкиот план Изменување и дополнување на урбанистички план за село Кадино и Мралино Локалитет 16 и 17, блок 1, блок 2, блок 3 и блок 6, Одлука бр.07-2577/6 од 17.12.2008 год.
6. Измена и дополна на Урбанистички план за село (за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино) Локалитет Спортски центар, Одлука бр.07-1356/3 од 27.07.2007 год.
7. Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа - општина Илинден изменување и дополнување, Одлука бр.07-1322/2 од 27.07.2009 год.
8. Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет Блок 18 - Одлука бр.07-2097/5 од 21.08.2012 год.
9. Урбанистичка планска документација локалитет Белимбегово блок 5 за изградба на Лесна индустрија –Г2 и откупен дистрибутивен центар 07-2097/5 од 21.08.2012 година.
10. Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино Блок 32 (измена и дополнување) КО Марино –Одлука бр.07-2097/7 од 21.08.2012 година.

#### **Б) Основи за изработка на Програмата**

##### **▪ Законски основ**

Законски основ на програмата за управување со градежното земјиште се: Закон за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012) и чл. 20 од Статутот на Општина Илинден (Сл. Гласник бр. 15/2010).

##### **▪ Основни плански документи**

Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки, развојни и плански документи донесени на локално ниво:



○ **Стратегија за локален економски развој** на Општина Илинден за плански период од 2012 до 2016год. Од Мај 2012 година Цели и развојни правци : Општина Илинден во 2016 година е препознатлива, потврдена, економски силна, урбана општина со современи услови за живеење и стопанисување, каде образованието, знаењето и ИКТ се императив за растечкиот стандард на човечкиот капитал. Општина Илинден е јавен сервис на граѓаните, кој преку осовременувањето на инфраструктурата, промоцијата на еколошките и зелени технологии, ги исполнува европските стандарди за деловна клима и го стимулира социо-економскиот развој на општината. Вредноста на пријателски односи со деловни партнери и соработници, како и работењето со граѓаните и понатаму ќе биде во духот на добрите партнерства, институционални и деловни мрежи, како би го осигурале квалитетот на општински услуги.

○ **Локален еколошки акционен план** за Општина Илинден за плански период од 2006 до 2012 год. Дефинирање, проценка и презентирање на проблемите од областа на животната средина базирани на ризикот за здравјето, екосистемите и генерално квалитетот на животот, развивање стратегии и активности за намалување на ризиците за животната средина, зголемување на јавната свест и одговорност, зголемување на поддршката од јавноста за инвестиции од областа на заштита на животната средина, воспоставување структура за соработка меѓу општествените чинители на локално ниво, создадени услови и локални капацитети за идни инвестиции за решавање на проблемите од областа на животната средина, изработката на ЛЕАП е од корист за локалната самоуправа, локалните бизниси, локалните невладини организации, идентификување и дефинирање на приоритетите и акциите : изградба на канализационен систем за прифаќање и третман на фекалните и атмосферските води, прочистување на одводните канали, уредување на депонија за отпад, загадување на воздухот од ОКТА и други загадувачи, мониторинг систем за следење на квалитетот на воздухот, уредување на рекреативно – излетнички центар, селектирање и рециклирање на отпадот, регулирање на диви депонии, заштита на земјоделското земјиште од узурпација, заштита на земјиштето од прекумерна употреба на вештачки ѓубрива и хемиски заштитни средства, план за заштита и обновување на природата, формирање на НВО и здруженија на граѓани за подигање на еколошката свест.

○ **Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2013 година**

Основна цел и задача на урбанистичките планови на подрачјето на општина Илинден :

- Оптимална организација и користење на просторот преку негова функционална интеграција, кохезија и рамномерност во развојот,
- Одржливо користење на природните ресурси,
- заштита на животната средина,
- хуманизација на условите на живеењето,
- максимално вклучување во развојните процеси на непосредното и пошироко окружување,

- Промоција на долгорочен и одржлив социо-економски развој,
- Спречување на штетно влијание врз животната средина,
- Различната примена на расположивиот простор и економскиот баланс на регионите,
- Одржувањето и внимателното постапување со природните ресурси,
- Создавање на порационална организација на различните видови на користење на земјиштето, како и нивна меѓусебна поврзаност, со што би требало да се избалансираат потребите од социо-економски развој, квантитативно квалитативна трансформација на содржините во просторот
- Достигнување на повисок степен на просторна организација,
- Хуманизација на просторот, подобрување на условите за живеење и унапредување на животната средина
  - Функционална, економска и социјална интеграција на Регионот, поврзување со соседните простори поодделно и Републиката во целост;
  - заштита, и користење на продуктивното земјоделско земјиште за примарно производство;
    - **Стратегија за млади на општина Илинден бр.07-2187/9 од 24.12.2010 година објавена во Службен гласник бр.16**
  - Зголемување на степенот на вработеност
  - Поддршка на претприемаштвото на младите
  - Подобрување на инфраструктурата
  - Изградба на Дом на култура, кино и театар, средно училиште,
  - Изградба на затворен базен и др.

## **В) Лица вклучени во изработка на Програмата**

- Јулијана Димитријевска, дипломиран инженер архитект, Раководител на Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина,
- Гордана Стојкоска, дипломиран правник, Раководител на одделение за човечки ресурси,
- Сашо Саздовски, дипломиран економист, Раководител на одделение за финансиски прашања,
- Дејанче Богдановски, дипломиран машински инженер, Раководител на одделение за локален економски развој,
- Милка Петковска, дипломиран инженер архитект, Советник за локациски услови и одобренија за градење
- Ивица Трипуновски, дипломиран правник, Виш соработник за нормативно правни работи

## **ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:**

### **1. Цели на Програмата**

- **Општи цели на Програмата**  
Обезбедување на услови за социо-економски развој на општината, преку правење просторни услови за развој.

▪ **Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети**

Заинтересираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на дејност и за живеење можат да ја реализираат својата потреба, а со тоа да придонесат за развој на населеното место/локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување на простор и подобри услови за живеење.

**2. Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата (групирани по населено место и по урбанистички план)**

**Детален преглед на градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање по населено место и урбанистички план (Табеларен и графички прилог)**

Бр.	Градежни парцели	Населено место	Назив на урбанистички план	Број на гр. парц.
1	ГП 1.1 ГП 1.2 ГП 1.16 ГП1.13 ГП 1.15 ГП 2.5 ГП 2.6 ГП3.12 ГП 4.1 ГП 4.5 ГП 4.6 ГП 4.7	Илинден	Урбанистички план вон населено место Илинден за дел од Стопански комплекс КО Илинден –УБ1. Измена и дополна, плански опфат помеѓу ул.1, ул.2, ул.3 и ул.11 и Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во атар на село Илинден УБ1, УБ2, УБ3 и УБ4 измена и дополна	12
2	ГП 6.11	Илинден-Карагач	Урбанистички план вон населено место Илинден Локалитет Карагач УБ 6	1
3	ГП 1.1 ГП 1.3 ГП 1.6	Илинден - Ограѓа	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет Ограѓа - општина Илинден изменување и дополнување	3
4	ГП 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.39, 18.40, 18.41 18.42, 18.65, 18.68	Илинден – блок 18	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за локалитет Блок 18	10
5	ГП 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.17 и ГП 2.18	Илинден - Спортски центар	Измена и дополна на Урбанистички план за село (за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино) Локалитет Спортски центар	12
6	ГП 1.23 и 1.46	Марино – Локалитет 13	Урбанистички план за дел од село Марино, дел од блок 28 –Локалитет 13 измена и дополна	2
7	ГП 14.2	Марино – Локалитет 14 и 15	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино за стопански комплекс Локалитет 14 и 15 општина Илинден, измена и дополна	1
8	ГП 1.1 ГП 1.3	Кадино –	Урбанистичкиот план Изменување и	4

	ГП 1.5 ГП 1.7	Локалитет 16 и 17	дополнување на урбанистички план за село Кадино и Мралино Локалитет 16 и 17, блок 1, блок 2, блок 3 и блок 6	
9	ГП 5.1, 5.2, 5.3, 5.4	Илинден Локалитет Илинден Блок 5	Урбанистички план вон населено место Илинден Блок 5	4
10	ГП 1.1 до 1.82 ГП 2.1 до 2.79  ГП 5.1 до 5.39 ГП 6.1 до 6.57 ГП 7.1 до 7.56 ГП 8.1 до 8.30	Марино Локалитет ЈАКА	Илинден, Марино и дел од КО Кадино - за дел од Блок 32	338
<b>ВКУПНО</b>				<b>387</b>

- Градежните парцели наведени во табелата зафаќаат површина од **690.127 м2** градежно земјиште

- **Детален преглед на градежни парцели**

**А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање**

**3. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа Програма**

- **Дефинирање на целни групи за оделни групи на градежни парцели**

- a. Целна група за наменска зона А1 – домување во станбени куќи : млади брачни парови, граѓани со помала куповна моќ, граѓани со субстандардни услови за живеење.
- b. Целна група за наменска зона А3 – групно домување (дом за стари лица) : стари лица, пензионери и слично,
- c. Целна група за наменска зона Б1 – мали комерцијални и деловни намени : Домашни и странски инвеститори за изградба на дуќани, трговски центри, занаетчиски дуќани, услужни дејности, трговија и слично.
- d. Целна група за наменска зона Г2 – лесна и незагадувачка индустрија : Домашни и странски инвеститори за проширување на постоечки индустриски капацитети, откупно дистрибутивни и логистички центри, производство, складирање и слично,
- e. Целна група за наменска зона Е2 – комунална супраструктура : Домашни и странски инвеститори за изградба на нови терминали, бензински пумпни станици, услужни центри и слично, соларна централа и слично,
- f. Целна група за наменска зона В2 – здравство и социјална заштита : сите жители на општина Илинден.

- **Дефинирање на најефикасните маркетинг пристапи, алатки и канали :**
- Надградба и проширување на веб страната на општина Илинден, развивање на инфраструктура за информатичка технологија, интерактивна ВЕБ страница

и интернет , изготвување и дистрибуција на промотивен материјал, презентирање и лобирање на општината, Медиумско презентирање на економските потенцијали и ресурси на општина Илинден, изработка на елаборати за можности за инвестирање, издавање на Општински информатор, изработка на 3Д анимација, одржување на Форуми за локален економски развој и слично.

- **Опфат и трошоците поврзани со имплементација на маркетинг стратегијата**  
Трошоци и потребни средства за имплементација на цела Годишна Програма - 8.000.000,00 денари
- **Временската рамка за имплементација на маркетинг стратегијата**  
Континуирано во текот на цела година, до реализација на Годишната Програма.
- **Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата**  
Дејанче Богдановски, Зоранчо Гриовски, Ристо Томовски.

#### 4. Динамика на реализација на Програмата

- Број на турнуси за објавување оглас, временски период за објавување на огласите и распределба на градежните парцели по турнус
- 

Бр.	Градежни парцели	Населено место	Број на турнуси за објавување на оглас	Временски период за објавување на огласите	Број на градежни парцели
1	ГП 4.1 ГП 4.5 ГП 4.6 ГП 4.7 ГП 1.1 ГП 1.2 ГП 1.16 ГП1.13 ГП 1.15	Илинден Екон. зона Илинден УБ 1, УБ 2, УБ3 и УБ 4	4	во вториот квартал на 2013 година	12
2	ГП 6.11	Илинден- Карагач	2	во третиот квартал на 2013 година	1
3	ГП 1.1 ГП 1.3 ГП 1.6	Илинден - Ограѓа	4	во првиот и вториот квартал на 2013 година	3
4	ГП 1.1 ГП 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.39, 18.40, 18.41 18.42, 18.65, 18.68	Илинден – блок 18	2	во вториот квартал на 2013 година	10
5	ГП 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.17 и ГП 2.18	Илинден - Спортски центар	4	во првиот квартал на 2013 година	12
6	ГП 1.23 и 1.46	Марино – Локалитет 13	2	во вториот квартал на 2013 година	2
7	ГП 14.2	Марино –	4	во првиот и	1

		Локалитет 14 и 15		вториот квартал на 2013 година	
8	ГП 1.1, 1.3, 1.5 и 1.7	Кадино – Локалитет 16 и 17	4	во вториот и третиот квартал на 2013 година	4
10	ГП 1.1 до 1.82 ГП 2.1 до 2.79 ГП 5.1 до 5.39 ГП 6.1 до 6.57 ГП 7.1 до 7.56 ГП 8.1 до 8.30	Локалитет Јака – дел од Блок 32	10	континуирано во 2013 година	338
<b>ВКУПНО</b>					<b>387</b>

▪ **Пропишување на условите за надавање**

Се пропишуваат/определуваат следните параметри:

- Висината на депозитот за учество,
- Интернет страница на кое ќе се врши наддавањето - [www.gradezno-zemjiste.mk](http://www.gradezno-zemjiste.mk)
- Условите за учество и други обврски.

▪ **Лица надлежни за реализацијата на Програмата**

- Јулијана Димитријевска, дипломиран инженер архитект, Раководител на Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина,
- Гордана Стојкоска, дипломиран правник, Раководител на одделение за човечки ресурси,
- Сашо Саздовски, дипломиран економист, Раководител на одделение за финансиски прашања,
- Дејанче Богдановски, дипломиран машински инженер, Раководител на одделение за локален економски развој,
- Милка Петковска, дипломиран инженер архитект, Советник за локациски услови и одобренја за градење
- Ивица Трипуновски, дипломиран правник, Виш соработник за нормативно правни работи

**5. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата**

Бр.	Населено Место (Локалитет)	Проценка на финансиски приходи ( во денари)
1	Илинден - Екон. Зона УБ1 и УБ4	27.954.000,00
2	Илинден-Карагач	590.000,00
3	Илинден - Ограѓа	11.590.000,00

4	Илинден -Спортски центар	3.721.000,00
5	Илинден – Блок 18	1.300.000,00
6	Марино – Локалитет 13	120.000,00
7	Марино – Локалитет 14 и 15	3.550.00,00
8	Кадино – Локалитет 16 и 17	5.246.000,00
9	Марино – Локалитет Јака	45.000.000,00
<b>ВКУПНО</b>		<b>99.071.000,00</b>

**6. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата**

**3.000.000,00 денари**

**7. Преодни и завршни одредби**

- Програмата ја усвојува Советот на општината.
- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува.
- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината.
- Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службениот гласник на општината.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година**

Се објавува Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година арх.бр.07-3226/2 од 21.12.2012 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 56 (педесет и шестата ) редовна седница одржана на ден 21.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08-3385/2  
Од 25.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**



Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 8 од Статут на општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.2/2005), член 84 од Закон за градежно земјиште (Службен весник на РМ бр.17/2011, 53/2011 и 144/2012), Советот на општина Илинден на седницата одржана на 21.12.2012 година донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА  
ИЛИНДЕН ЗА 2013 ГОДИНА**

Начинот и постапката за уредување на градежното земјиште се врши согласно Закон за градежно земјиште (Службен весник на РМ бр.17/2011, 53/2011 и 144/2012) и прописите кои произлегуваат од овој Закон.

Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година, преставува континуитет на превземените активности за уредувањето на градежното земјиште од претходните години и се базира на досегашното искуство во спроведувањето на урбанистичките планови и потребите за планско уредување на населените места на подрачјето на Општина Илинден.

Програмата за уредување на градежно земјиште е сеопфатна со цел да се овозможи задоволувањето на потребите на градежната оператива, граѓаните и другите субјекти за изградба на деловни и стопански објекти, станбени згради и друго.

**Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден за 2013 година содржи:**

- I.** Просторот кој е предмет на уредување;
- II.** Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
- III.** Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура;
- IV.** Изворите за финансирање на Програмата;
- V.** Пресметување на трошоците за уредувањето на градежното земјиште;
- VI.** Висината на надоместокот за уредувањето на градежното земјиште и неговата распределба;
- VII.** Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата;
- VIII.** Динамика на извршување на Програмата
- IX.** Преодни и завршни одредби

**I. ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ**

Како простор кој е предмет на уредување со поблиско определување на земјиштето што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на просторот на Општина Илинден, опфатен со Урбанистички планови за село,

Урбанистички планови вон населено место, Локална урбанистичка планска документација и друг вид на документација во согласност со закон.

## **II. ОБЕМ НА РАБОТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ**

Под обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште за изградба на инфраструктурни објекти се подразбира:

### **1. Вршење подготвителни работи**

- оформување на геодетска документација,
- извршување на основни геомеханички испитувања.

### **2. Расчистување на градежно земјиште**

- решавање на имотно правните односи, (денационализација, експропријација и слично),
- средства за пренамена од земјоделско во градежно земјиште,
- уривање на градежни и други објекти на градежната парцела,
- транспорт на материјалот од местото на уривање до депонија.

## **III. ОБЕМ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА ОСНОВНА И СЕКУНДАРНА ИНФРАСТРУКТУРА**

Градежното земјиште се уредува во обем и степен согласно Правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште со комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл. Весник на РМ бр. 38/2011 и 75/2012), со инфраструктура од значење за општината утврдена со Урбанистички планови за село, Урбанистички планови вон населено место и Локална урбанистичка планска документација и друг вид на урбанистичко планска документација во согласност со закон.

Под обем на уредување (опремување) на градежното земјиште се подразбира изградба на објекти на комунална инфраструктурата, заради непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување: водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), нисконапонска електрична, ТТ и друга мрежа со приклучоци до градежната парцела.

Уредувањето и опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.

Под степен на уредување опремување на градежното земјиште се подразбира степенот на опременост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до границите на градежната парцела. Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот степен на уреденост.

### **III-1 Основен степен на уреденост опфаќа :**

-непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улица со тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистичките планови, локална урбанистичка планска документација и друг вид на документација во согласност со закон.

- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат (улицы со тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови,
- изградба на подземна електрична мрежа,
- улично осветлување,

- водоводна мрежа,
- фекална канализација и
- атмосферска канализација.

**III-2 Повисок степен на уреденост опфаќа:**

- ПТТ (оптичка- телекомуникациона) мрежа,
- топлификациона мрежа,
- паркинг простори,
- гасоводна мрежа и
- пречистителна станица за отпадни води.

**III-3 Понизок степен на уреденост опфаќа:**

- непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен пат,
- сопствено водоснабдување (нема приклучок на водоводна мрежа),
- септичка јама (нема приклучок на фекална канализација),
- сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок на атмосферска канализација),
- нестандардно улично осветлување и
- надземна нестандардна електрична мрежа.

**Бидејќи уредувањето на градежното земјиште на подрачјето на Општина Илинден не го опфаќа целосно обемот на опремување, односно земјиштето е опремено со помалку објекти од основниот степен се утврдува понизок степен на уреденост на градежно земјиште од основниот степен на уреденост.**

**Опремувањето на градежното земјиште утврдено со оваа Програма ќе се врши само со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка, како понизок степен на уреденост од основниот.**

Уредувањето на градежното земјиште, ќе се врши по обезбедувањето на имотно правни, технички услови и материјални средства.

Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши инвеститор.

#### **IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА**

Програмата за уредување на градежното земјиште за 2012 година, се финансира од извори утврдени со Буџетот на Општина Илинден за 2012 година и тоа :

**1. Даноци на имот**

- Данок на имот
- Данок на промет на недвижности
- Данок на наследство и подарок

**2. Комунални даноци**

- Комунална такса за истакнување на фирма, реклама и поставување урбана опрема и времени објекти.

- Надоместок за уредување на градежно земјиште

Уредувањето на градежното земјиште како што е изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици, одржување и изградба на јавно осветлување и изработка на техничка документација и урбанистички планови ќе се

опфати преку донесување на поединечни Годишни Програми од страна на Советот на Општина Илинден.

**3. Средства од наплата на глоба изречена од страна на инспекциска служба**

- Глоба од наплата за прекршоци предвидени со Законот за градење.
- Глоба од наплата за прекршоци предвидени со Закон за јавна чистота, Закон за комунална хигиена, Закон за управување со смет и слично.

**4. Средства од донации**

**V. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**

Трошоците за уредување на градежното земјиште опфаќаат:

- Геодетско снимање, изготвување на геодетски елаборати, ажурирање на геодетски подлоги;
- Трошоци за пренамена од земјоделско во градежно земјиште;
- Изготвување на елаборати за расчистување на имотно правните односи/експропријација;
- Изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација;
- Изработка на техничка документација и ревизија за изградба на улици, тротоари, водоводна, фекална и атмосферска мрежа и друга комунална инфраструктура;
- Изработка на студии и извештаи за влијанието на плановите и проектите врз животната средина
- Изградба на нови улици и доизградба на постојните;
- Изградба на тротоари
- Изградба на улично осветлување
- Изградба на фекална канализација
- Изградба на водоводни системи
- Изградба на пешачки мостови
- Одржување на каналска мрежа низ населени места за одвод на атмосферски води.

**VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА**

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште во услови кога не се реализирани објектите на комуналната инфраструктура, согласно степенот на планирана уреденост се определува според Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште изразена во денари/м<sup>2</sup> нето изградена површина бр.07-2150/4 од 25.12.2009 година, а врз основа на новата корисна површина што ќе се гради согласно Основниот проект и дополнувањето на Основниот проект, помножена со коефициенти наведени во Правилникот за степен на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл. Весник на РМ бр. 38/2011 и 75/2012).

Доколку дојде до изменување и дополнување на Правилникот за степен на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл. Весник на РМ бр. 38/2011 и 75/2012), и Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Илинден бр.07-2150/4 од 25.12.2009 година, надоместокот ќе се пресметува согласно важечкиот Правилник и утврдената висина на надоместокот.

Не се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште за објекти за кои инвеститор е општина Илинден.

Одделни простори кои се предмет на уредување опфатени со Урбанистички планови за село, Урбанистички планови вон населено место, Локална урбанистичка планска документација и друг вид на документација утврдена со закон или нивни делови, може да се уредуваат со посебна програма усвоена од страна на советот на општината.

Плаќањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште се врши на сметка на Буџет на општина Илинден и средствата од истиот се користат за уредување на градежното земјиште.

Меѓусебните права и обврски за уредување на градежно земјиште се уредуваат со Договор склучен помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на општината.

Одобрение за градење на објект се издава врз основа на склучен договор за плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште. Без платен надоместок за уредување на градежно земјиште Општина Илинден нема да издаде Одобрение за градење, освен ако е донесен акт со кој инвеститорот се ослободува од надоместокот, а кој го донесува советот на општина Илинден.

При реконструкција со која не се добива нова станбена површина, надоместокот за уредување на градежно земјиште не се наплатува. Надоместокот за уредување на градежно земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни. Надоместокот за уредување на градежно земјиште за пренамена од друг вид простор (административно - деловен, произведен и објекти од јавен карактер), во станбен простор не се наплатува.

За објекти кои се отпочнати со градба и во текот на градбата не се постапува согласно издаденото одобрение за градење (во тој случај одобрението за градење и проектната документација се ништовни), а во меѓувреме настанала измена на локациските услови по избор на инвеститорот или заради измена или донесување на нов урбанистички план и локална урбанистичка планска документација, надоместокот за уредување на градежно земјиште се пресметува во целост согласно новата техничка документација, важечките урбанистички планови, локална урбанистичка планска документација и позитивни законски прописи.

Зоните за наплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште се одредени со Одлука за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден бр.07-2150/4 од 25.12.2009 година.

## **VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА**

Распределбата на средствата за уредување на градежното земјиште ќе се врши на следниот начин :

<b>Р.бр.</b>	<b>Активност</b>	<b>(износ во денари)</b>
<b>1</b>	Расчистување на градежно земјиште (уривање / отстранување на објекти)	360.000,00
<b>2</b>	Изработка на проекти за канализациони системи	3.000.000,00
<b>3</b>	Изработка на проекти за партерно уредување	350.000,00
<b>4</b>	Изградба на фекална и канализациона мрежа и пречистителни станици	53.000.000,00
<b>5</b>	Партерно уредување пред Домови на култура во општина Илинден,	6.000.000,00
<b>ВКУПНО :</b>		<b>62.710.000,00</b>

## **VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА**

Динамиката на извршувањето на Програмата ќе зависи од создадените стварно-правни материјални и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежно земјиште и другите средства.

## **IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Започнати постапки за издавање на одобренија за градење и одобрение за употреба ќе продолжат според прописите кои важеле до денот на стапување во сила на оваа Програма, а согласно законски предвидениот рок за нивно завршување.

За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општина Илинден.

Оваа Програма влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Илинден".

**Арх.бр.07-3226/3**  
**21.12.2012 година**  
**Илинден**

**Совет на Општина Илинден**  
**Претседател**  
**м-р Марјан Милошевски с.р**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година**

Се објавува Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година арх.бр.07-3226/4 од 21.12.2012 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 56(педесет и шестата) редовна седница одржана на ден 21.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08-3385/3  
Од 25.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 6 и 7 од Статут на Општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр.2/2005), член 17 став 1, 3 и 7 и член 50а став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.51/2005, 137/2007, 91/2009 и 124/2010, 18/2011, 53/2011 и 144/2012), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 21.12.2012 година донесе

**ГОДИШНА ПРОГРАМА  
за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден  
за 2013 година**

**1.ОПШТИ ОДРЕДБИ**

Годишната програма за изработка на Урбанистичките планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година претставува: основа за изработка и донесување на Урбанистички планови за село, Урбанистички планови вон населено место, како и за нивна измена и дополна, изработка на стручни ревизии, ажурирање на геодетски подлоги, изработка на услови за планирање на просторот, картирање, извештаи за стратешка оценка на влијание врз животна средина и друго, основа за уредување и опремување на градежното земјиште, основа за добивање на согласност од Министерството за транспорт и врски.

**2.ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА**

Како простор, кој е предмет на урбанизација се смета изграденото и неизграденото земјиште на просторот на Општина Илинден.

Урбанистички план за село се донесува за подрачје на населено место во општината од селски карактер. Урбанистички план вон населено место се донесува по потреба за плански опфат, за подрачје на општините, кои не се опфатени со урбанистички планови за село.

Планскиот опфат на Урбанистички план за село и Урбанистички план вон населено место е подрачје уредено со урбанистички план и се дефинира со утврдување на граница на плански опфат. Границата на планскиот опфат на урбанистичките планови ќе се утврди согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.М. бр. 63/2012 и 126/2012), при што треба да се совпаѓа или да ги следи природните и создадени линеарни зададености на теренот (граница на катастарска парцела, пат, оска на улица, граница на подрачје со иста намена, рељеф, водени токови и друго).

**3.ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА**

Со Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година е опфатена изработката на следните урбанистички планови:

Бр	Вид на Урбанистички план	н.м.	Површина приближна во ха	Основна намена (со компатибилни намени)
1	Урбанистички план вон населено			



**Службен Гласник на Општина Илинден бр.14 Ноември 2012 година**

	место – локалитет Езеро Бучинци	Бучинци	20,00	Мешовита намена
2	Урбанистички план вон населено место за дел од стопански комплекс Илинден УБ1, УБ, УБ3 и УБ4 (измена и дополна)	Илинден	57.63	Г2 – лесна и загадувачка индустрија Б1-мали комерцијални и деловни дејности
3	Урбанистички план за село Локалитет Спортски центар, (измена и дополна)	Илинден, Марино	10,13	А1- Домување во куќи Г3 -Сервиси В1 -Образование Д -Зеленило, спорт и рекреација
4	Урбанистички план вон населено место Миладиновци за Индустриски комплекс Рафинерија на нафта ОКТА Миладиновци	Миладиновци	142,03	Г1- тешка и загадувачка индустрија
5	Урбанистички план за село Марино, Локалитет 13 (измена и дополна)	Марино	8,50	А1- Домување во куќи, А2 -Домување во станбени згради Б1 -Мали комерцијални дејности
6	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од Кадино Локалитет 14 и 15 (измена и дополна)	Марино Кадино	22.97	Г2 – лесна и загадувачка индустрија
7	Урбанистички план вон населено место Кадино Локалитет 19 (измена и дополна)	Кадино	10.51	Г2 – лесна и загадувачка индустрија Б2—големи трговски единици
8	Урбанистички план вон населено место Кадино и Мралино- Локалитет Трница	Кадино, Мралино	20,00	Г2 – лесна и загадувачка индустрија Б- Комерцијални и деловни намени
9	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, дел од блок 8 (измена и дополна)	Илинден	1,20	Г2 – лесна и загадувачка индустрија
10	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, дел од блок 4 (измена и дополна)	Илинден	2,60	Г2 – лесна и загадувачка индустрија
11	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, дел од блок 28 (измена и дополна)	Марино	1,40	А1 – домување во семејни станбени куќи
12	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, измена и дополнување на дел од локалитет „А“, модул 1 - Општина Илинден. (измена и дополна)	Илинден	6,20	Г2 – лесна и загадувачка индустрија
13	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, дел од блок 25 (измена и дополна)	Марино	1,70	Г2 – лесна и загадувачка индустрија А1 – домување во семејни станбени куќи

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.14 Ноември 2012 година**

14	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, дел од блок 25 (измена и дополна)	Илинден	0,30	Е – комунална (постоечка пумпна станица 006 Белви)
15	Урбанистички план вон населено место Текија	Текија	1,00	Д 4 – меморијален центар гробишта
16	Урбанистички план за село - за комплекс Белви (измена и дополна)	Илинден	10,76	Б- Комерцијални и деловни намени
17	Урбанистички план вон населено место	Миладиновци	3,00	Мешовита намена
18	Урбанистички план вон населено место - м.в. Ајватовски пат	Илинден	7,00	Г2 – лесна и загадувачка индустрија
19	Урбанистички план вон населено место Кадино и Мралино	Мралино	5,00	Г2 – лесна и загадувачка индустрија
20	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино – Блок 8 (измена и дополна)	Илинден	20,40	А1 – домување во семејни станбени куќи Г2 – лесна и загадувачка индустрија
21	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино – Блок 11 (измена и дополна)	Илинден	10,90	А1 – домување во семејни станбени куќи Г2 – лесна и загадувачка индустрија
22	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино – Блок 16 (измена и дополна)	Илинден	8,40	А1 – домување во семејни станбени куќи
23	Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино – Блок 17 (измена и дополна)	Илинден	16,80	А1 – домување во семејни станбени куќи Г2 – лесна и загадувачка индустрија
<b>ВКУПНО:</b>			388.43	

**4. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА**

Изворите на средствата за финансирање на Програмата се : Буџет на Општина Илинден, физички и правни лица (инвеститори) , Буџет на Република Македонија.

Распределбата на средствата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден за 2013 година ќе се врши на следниот начин:

- Изработка на урбанистички планови и ревизии 2.500.000,00 денари
- Геодетски услуги 2.500.000,00 денари

**ВКУПНО :**

**5.000.000,00 денари**

**5.ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА**

Оваа Програма ќе се реализира во зависност од приливот на финансиски средства во Буџетот на Општина Илинден за 2013 година.

**6.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Во текот на годината, во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и дополнувања. Врз основа на оваа годишна програма, Општината како нарачател на плановите склучува договор за изработка на истите со правни лица кои имаат лиценца за изработка на истите, согласно Закон. Програмата за изработка на Урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година, влегува во сила од денот на објавување во Службен Гласник на општина Илинден. Составен дел на Програмата се графички прилози со опфат на предложениот урбанистички план.

**Број 07-3226 /4  
21.12.2012 година**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски с.р**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Програма за изградба, реконструкција, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година**

Се објавува Програма за изградба, реконструкција, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година арх.бр.07-3226/5 од 21.12.2012 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 56(педесет и шестата) редовна седница одржана на ден 21.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08-3385/4  
Од 25.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 член 36 од Закон за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 12 од Статут на општина Илинден (Службен гласник на општина Илинден бр. 2/2005) и член 14 став 8 од Закон за јавните патишта ("Сл. весник на РМ", број 84/2008, 52/2009,114/2009,124/2010, 23/2011, 53/2011 и 44/2012) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 21.12.2012 година донесе:

**ПРОГРАМА**  
**за изградба, реконструкција, санација, одржување и заштита на општински**  
**патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година**

**член 1**

Со оваа Програма се утврдуваат средствата за изградба, реконструкција, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година, како и нивната распределба.

Вкупната должина на општинските патишта и улици на подрачјето на општина Илинден изнесува 272,5 км од кои асфалтирани 256 км а тампонирани 16,5 км.

**член 2**

Изворите на средствата за финансирање на Програмата за изградба, реконструкција, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година се : Буџет на Општина Илинден, Агенција за државни патишта и донации.

**член 3**

Распределбата на средствата за изградба , реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици ќе се врши на следниот начин:

<b>Б Р</b>	<b>Активност</b>	<b>износ ( денари)</b>
<b>1</b>	Изработка на проекти	2.000.000,00
<b>2</b>	Изградба на улици и патишта	20.000.000,00
<b>3</b>	Реконструкција, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици	30.000.000,00
<b>4</b>	Изградба на мостови	7.000.000,00
<b>5</b>	Реконструкција на мостови	1.000.000,00

<b>6</b>	Изградба и одржување на вертикална и хоризонтална сигнализација	1.050.000,00
<b>ВКУПНО :</b>		<b>61.050.000,00</b>

**член 4**

Оперативни задачи кои ќе се извршат при спроведување на програмата се :

- 1. Изработка на проекти за општински патишта и улици и мостови** ќе се врши согласно важечките Урбанистички планови и Урбанистичка документација на подрачјето на општина Илинден и тоа :
  - Новопланирани улици за реализирање на инвестиции во н.м.Марино и н.м.Кадино опфатени со Урбанистичките планови за стопански комплекси Локалитет 13, Локалитет 14 и 15, Локалитет 16 и 17, и Локалитет 19 ,
  - Новопланирани улици во н.м.Илинден опфатени со Урбанистички план вон населено место за Стопански комплекс Илинден – УБ 1, за реализирање на инвестиции ,
  - Новопланирани улици опфатени со урбанистички план за село за Локалитет Спортски центар,
  - Новопланирани улици за реализирање на инвестиции во н.м Марино опфатени со урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, Блок 32-(измена и дополнување) КО Марино-општина Илинден,
  - Пешачки мостови во општина Илинден,
  - Мост во н.м.Кадино,
  - Уица од црква во н.м Кадино до пат кон н.м Миладиновци
  - Локален пат од н.м.Бујковци до локален пат Ајватовци-Мршевци
  - Тротоари во нм Кадино, н.м Марино и н.м.Илинден
  
- 2. Приоритетни општински патишта и улици за изградба :**
  - Изградба на улици опфатени со изградба на фекална канализација
  - Изградба на новопланирани улици во н.м.Марино и н.м.Кадино опфатени со Урбанистички планови за стопански комплекс Локалитет 13, Локалитет 14 и 15, Локалитет 16 и 17 и Локалитет 19, за реализирање на инвестиции,
  - Изградба на новопланирани улици во н.м.Илинден опфатени со Урбанистички план вон населено место за Стопански комплекс Илинден – УБ 1, 2, 3, 4 и 5 за реализирање на инвестиции,
  - Изградба на улици во н.м Марино и нас Илинден опфатени со урбанистички планови за Спортски центар во Марино и дел од Илинден
  - Новопланирани улици за реализирање на инвестиции во н.м Марино опфатени со урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, Блок 32-(измена и дополнување) КО Марино-општина Илинден
  - Изградба на локален пат од н.м.Бујковци до локален пат Ајватовци-Мршевци;
  - Изградба на улица од црква во н.м Кадино до пат кон н.м Миладиновци
  - Изградба на тротоари на фреквентни улици во централни подрачја ;

**3. Реконструкција, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици:**

Реконструкцијата, санација и одржувањето на општински патишта и улици ќе се врши низ сите дванаесет населени места во општина Илинден на следните правци :

<b>Општински патишта</b>	
1	Илинден – Марино - Миладиновци
2	Илинден-Марино-Кадино-Мралино
3	Илинден-Ајватовци-Мршевци
4	Кадино-Бунарџик-Ајватовци
5	Миладиновци-Бујковци-Мршевци-Бучинци
6	Миладиновци-Текија-Дељадровци
7	Кадино –Автопат Скопје-Велес

<b>Општински улици</b>		<b>Населено место</b>
1	Улица 2, 8, 9 со сите споредни улици (станбени и сервисни улици)	Илинден
2	Улица 532 и 500, со сите споредни улици (станбени и сервисни улици),улици од 409 до 415, ул.531,534,536 и улици од 513 до 537	Марино
3	Улица 2,6,7 ,11 и улица 10 со сите споредни улици (станбени и сервисни улици)	Кадино
4	Улица 2 со сите споредни улици (станбени и сервисни улици)	Миладиновци
5	Улица 1 со сите споредни улици (станбени и сервисни улици) и ул.6, 7, 4, 8 и улица 2;	Мралино
6	Улица 1 со сите споредни улици (станбени и сервисни улици), ул 4;	Бунарџик
7	Улица 2 со сите споредни улици (станбени и сервисни улици)	Ајватовци
8	Улица 1 со сите споредни улици (станбени и сервисни улици) и ул.5;	Мршевци
9	Улица 1 со сите споредни улици (станбени и сервисни улици)и улица 4	Бучинци
10	Улица 2 со сите споредни улици (станбени и сервисни улици)	Бујковци
11	Улица 1 со сите споредни улици (станбени и сервисни улици)	Текија
12	Улица 1 со сите споредни улици (станбени и сервисни улици), ул.2,3,4 и улица до манастирски комплекс	Дељадровци

Реконструкцијата, санација и одржувањето на општинските патишта и улици ќе опфати тампонирање на постојни пробиени земјани патишта, крпење на ударни дупки, гребење и преслекување со асфалт, нанесување на двојна површинска пресвлака со потребна дебелина, санирање на поголеми оштетени патни појаси со комплетна реконструкција, санирање и уредување на банкени, поставување на рабници и нивна замена, отстранување на вегетација од банкени и канафките, заливање на површински пукнатини со употреба на емулзија, чистење на канафки и пропусти, реконструкција на не асфалтирани патишта со нанесување и набивање на носив тампонски слој за поравнување .

Реконструкцијата и снацијата на општински патишта и улици ќе се врши и до објектите со јавна намена во населените места (црква и гробишта).

При реконструирањето и санирањето на општинските патишта и улици ќе се опфати и уредување на железнички премини.

#### **4. Изградба и реконструкција на мостови :**

Изградбата на мостови во општина Илинден ќе опфати изградба на пет пешачки мостови над канали и изградба на мост во н.м.Кадино.

Реконструкција на мостови на општинските патишта и улици на подрачјето на општина Илинден ќе се врши на приоритетни локации за санација со што ќе се опфатат два моста на излез од н.м.Кадино кон автопат Скопје – Велес и еден на излез од н.м.Текија кон автопат Скопје-Куманово.

**5.Изградба и одржување на вертикална и хоризонтална сигнализација** ќе се врши во согласност со Сообраќајните проекти за измена на условите и режимот на сообраќајот на улиците во општина Илинден и приоритетите на населените места во општината и тоа поставување и одржување на сообраќајни знаци, заштитна опрема и хоризонтална сигнализација (проекти со тех. бр.133/2005, тех. бр.152/2005, тех. бр.141/2005, тех. бр.174/2006, тех. бр.220/2006).

**6. Зимското одржување** на општинските патишта и улици е опфатено и ќе се врши согласно Програма за одржување јавна чистота на подрачјето на општина Илинден за 2013 година.

#### **член 5.**

За реализација на Програмата е задолжен Градоначалникот на општина Илинден.

#### **член 6**

Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се извршува во зависност од приливот на средствата.

#### **член 7**

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Илинден.



Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година**

Се објавува Програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година арх.бр. 07-3226/6 од 21.12.2012 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 56(педесет и шестата) редовна седница одржана на ден 21.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08-3385/5  
Од 25.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 13 од Статутот на Општина Илинден (Службен гласник на Општина Илинден бр.2/2005), член 15 од Закон за комунални такси (Службен весник на РМ бр.61/04, 64/05 и 92/07), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 21.12.2012 година донесе

### **ПРОГРАМА**

#### **за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година**

1.Со Програмата за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година се врши распределба на средства што на Општина Илинден и припаѓаат согласно Закон за комунални такси.

2.Средствата од точка 1 на оваа Програма ќе се користат за тековна потрошувачка на електрична енергија и одржување (реконструкција) – вградување на штедливи улични светилки и изградба на подрачјето на Општина Илинден и тоа:

<b>Р.бр.</b>	<b>Активност</b>	<b>износ (во денари)</b>
<b>1</b>	Трошоци за потрошена електрична енергија за јавно осветлување	4.600.000,00
<b>2</b>	Одржување (реконструкција) - вградување на штедливи улични светилки	2.000.000,00
<b>3</b>	Изградба на јавно осветлување	350.000,00
<b>ВКУПНО :</b>		<b>6.950.000,00</b>

3.Одржувањето на јавното осветлување ќе се врши на сите јавни површини (плоштади, паркови, сообраќајници, паркинзи и сл) и тоа во сите дванаесет населени места во Општина Илинден, прикажани во следната табела:

<b>Р.б.</b>	<b>Населено место</b>	<b>Број на улични светилки</b>	<b>Должина на линија-улично осветлување(м)</b>
<b>1</b>	Илинден	385	<b>20.390</b>
<b>2</b>	Марино	381	<b>18.260</b>
<b>3</b>	Кадино	151	<b>8.010</b>
<b>4</b>	Мралино	75	<b>4.100</b>
<b>5</b>	Бунарџик	48	<b>2.700</b>
<b>6</b>	Ајватовци	33	<b>1.890</b>
<b>7</b>	Миладиновци	138	<b>6.860</b>
<b>8</b>	Бујковци	42	<b>1.950</b>

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.14 Ноември 2012 година**

<b>9</b>	Бучинци	22	<b>800</b>
<b>10</b>	Мршевци	85	<b>3.540</b>
<b>11</b>	Дељадровци	49	<b>2.760</b>
<b>12</b>	Текија	34	<b>1.500</b>
	<b>ВКУПНО</b>	<b>1443</b>	<b>72.760</b>

Одржувањето (реконструкција) на јавното осветлување ќе опфаќа: замена на постојните улични светилки, вградување на штедливи улични светилки.

4. Изградба на улично осветлување ќе опфати изградба на нови линии со поставување на електрични столбови (бандери), нови улични светилки.

5. За реализација на Програмата е задолжен Градоначалникот на општина Илинден.

За надзор над спроведување на Програмата е задолжено Одделението за инспекциски надзор - инспекторат - Комунален инспектор.

6. Динамиката на извршување на предвидените работи ќе се извршува во зависност од приливот на средствата.

7. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен Гласник на Општина Илинден.

**Арх.број 07-3226/6**  
**21.12.2012 година**

**Совет на Општина Илинден**  
**Претседател**  
**м-р.Марјан Милошевски с.р**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Програма за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад од територија на Општина Илинден за 2013 година**

Се објавува Програма за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад од територија на Општина Илинден за 2013 година арх.бр. 07-3226/7 од 21.12.2012 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 56(педесет и шестата) редовна седница одржана на ден 21.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08-3385/6  
Од 25.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

**ПРОГРАМА**  
**за собирање и транспортирање на комунален**  
**цврст отпад од територијата на Општина**  
**Илинден за 2013 година**

*Илинден 2012 година*

Врз основа на одредбите од Законот за управување со отпад („Службен весник на РМ“бр. 68/04; 71/04; 107/07; 108/08; 143/08 и 124/10; 09/11, 51/11 и 123/12) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 21.12.2012 година донесе:

**ПРОГРАМА**  
**за собирање и транспортирање на комуналниот цврст отпад**  
**од територијата на Општина Илинден за 2013 година**

Со програмата за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад од територија на општина Илинден за 2013 година се дефинира:

- Начинот, динамиката и роковите на собирање и транспортирање на комунален цврст отпад од домаќинства на подрачјето на општина Илинден
- Цели на програмата
- Начин на финансирање
- Извршител на Програмата
- надзор

Оваа Програма е усогласена со Законските и подзаконските акти и тоа со: Законот за управување со отпад, Законот за животната средина, Законот за комунална дејност и Одлуката за комунален ред на Општина Илинден.

При постапувањето со комуналниот и другите видови неопасен отпад, општина Илинден ќе се раководи според начелата за: приоритет при управување со отпадот, заштита на животната средина, претпазливост, блискост, универзалност на услугите и начелото загадувачот плаќа.

Со оваа програма се опфатени сите делови и населени места од подрачјето на Општина Илинден, а димензионирањето на нивото на услугата и динамиката на нејзино извршување претставуваат заокружена целина со почитување на урбаните, социјалните и културните навики на живеење на населението. Во зависност од бројот и видот на садовите за времено сместување на комуналниот отпад, како и почитувајќи ги претходнонаведените навики и потреби, утврдена е динамиката на собирање и транспортирање на истиот, што е исклучиво во интерес на задоволување на потребите на граѓаните, односно на корисниците на услугите.

Собраниот комунален отпад, како од домаќинствата, така и од стопанските субјекти и собраниот отпад од јавно прометните површини, со специјални возила прилагодени за таа намена се транспортира и депонира на санитарната депонија Дрисла.

**1. Динамика, начин и рокови за извршување на работите**

Програмата подразбира организирано собирање и транспортирање на комуналниот отпад во една урбана средина во рамките на законската регулатива, што има директно влијание во зачувувањето на животната средина, гледано од аспект на санитарно и еколошко значење.

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.14 Ноември 2012 година**

Динамиката на собирање и транспортирање на комуналниот цврст отпад од подрачјето на Општина Илинден е утврдена во зависност од :

- густината на населеноста,
- количеството на комуналниот отпад,
- структурата на комуналниот отпад,
- социјалните, културните и останатите особености и навики на граѓаните,
- инфраструктурните сообраќајни услови,
- видот и бројот на садовите за комунален отпад.

Во продолжение следи :

Преглед на динамиката на собирање на отпадот од домаќинствата во Општина Илинден по населени места:

р. Бр.	Населено место	Селекција/улица	Ден за собирање	Време за собирање	Динамика за собирање
1.	Илинден	32, 6, 4, 1, 26, 28, 24 и 22	Понеделник	7 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>	1
2.	Илинден	9, 11, 25 и 535	Вторник	7 <sup>00</sup> -11 <sup>00</sup>	1
3.	Илинден	2 ,27, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 23, 7	Четврток	7 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup>	1
4.	Илинден	8 ,201,14	Петок	7 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup>	1
5.	Марино	531, 501, 502, 503, 504,505,507,508,509, 510, 526	Понеделник	7 <sup>00</sup> - 11 <sup>00</sup>	1
6.	Марино	512, 512А, 512В, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522,523, 532	Вторник	7 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup>	1
7.	Марино	527, 527, 527, 402, 403, 405, 406, 416, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 и 500	Четврток	7 <sup>00</sup> -11 <sup>00</sup>	1
8.	Марино	531, 536, 533	Петок	7 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>	1
9.	Кадино	с.Кадино	Среда	7 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup>	1
10.	Мралино	с.Мралино	Среда	7 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup>	1
11.	Миладиновци	с.Миладиновци	Среда	7 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup>	1
12.	Текија	с.Текија	Среда	7 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup>	1
13.	Дељадровци	с.Дељадровци	Среда	7 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup>	1
14.	Бунарџик	с.Бунарџик	Вторник	11 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup>	1
15.	Ајватовци	с.Ајватовци	Вторник	11 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup>	1
16.	Бујковци	с.Бујковци	Понеделник	11 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup>	1
17.	Мршевци	с.Мршевци	Понеделник	7 <sup>30</sup> -11 <sup>00</sup>	1
18.	Бучинци	с.Бучинци	Понеделник	7 <sup>00</sup> -8 <sup>00</sup>	1

Со организираното подигнување на отпадот преку систем на изнесување се опфатени околу 4200 индивидуални корисници ( домаќинства и викенд куќи).

Освен на индивидуалните корисници - домаќинства , ЈКП Илинден врши услуги и на правните субјекти (установи, претпријатија, занаетчи, дуќани,

угостителски и трговски објекти и др.) кои локациски се наоѓаат во границите на подрачјето на Општина Илинден, а кои комуналниот отпад го одлагаат во постојните садови за негово времено сместување (канти од 120л и 240л, контејнери со зафатнина од 1,1 м<sup>3</sup> и 5,5 м<sup>3</sup>).

Отпадот од домаќинствата редовно се подигнува од соодветни стандардизирани специјални садови за собирање на отпадот - пластични канти од 120 л., со кои се снабдени повеќе од 99,5 % од домаќинствата на територијата на Општина Илинден, кои создавачите на отпадот ги изнесуваат до местата определени за таа намена, во деновите и термините определени за изнесување на сметот.

На оние места кои не се пристапни за возилата на ЈКП Илинден за собирање на комунален смет за физички лица ќе се поставуваат контејнери од 1.1 м<sup>3</sup> кои ќе може да ги користат редовно а празнењето ќе се врши согласно динамиката за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад.

Собраниот комунален цврст отпад се транспортира и депонира на санитарната депонија за комунален отпад-Дрисла.

Според минатите искуства, во текот на 2013 година се очекува и се планира од индивидуалните корисници - домаќинствата на територијата на Општина Илинден да се собере и да се транспортира на депонијата Дрисла комунален цврст отпад во годишно количество од 4.000 тони , а просечната планирана неделна количина на отпад изнесува 30 кг. по корисник - домаќинство. Од правните субјекти се планира да се собере комунален цврст отпад во годишно количество од 1.500 тони.

## **2. Цели на програмата**

Со изготвувањето на оваа Програма Општина Илинден има за цел исполнување на две стратешки цели и тоа :

- Имплементација на законската регулатива ( Законот за управување со отпад и Законот за животната средина) и
- Подобрување на оперативното работење, воведување на нови технологии и техники во работењето.

Со цел исполнувањето на основните цели на Законот за управување со отпадот, ќе се превземаат активности во насока на :

- избегнување/намалување на количеството создаден отпад
- искористување на употребливите состојки од отпадот
- одржлив развој и спречување на негативното влијание на отпадот врз животната средина , а се во интерес на заштита на здравјето на луѓето.

Исто така во функција на исполнување на наведените цели мора да се обезбеди и почитување на основното начело: создавачот на отпад е одговорен за сопствениот создаден отпад во смисла на негово селектирање, негово намалување, штетното влијание врз животната средина со крајна претпазливост во постапувањето од една страна. На овој начин Јавното комунално претпријатие „Илинден“ н.Илинден како давател на услугата ќе може да ги применува начелата на : универзалност на услугата, недискриминација, одржливост на услугата, квалитет и ефикасност, транспарентност, економски прифатлива цена и целосно покривање на територијата на вршење на услугата, од друга страна.

Со цел да не се зголеми цената на комунални услуги што ја плаќаат граѓаните од Општината се издвојуваат средства за депонирање на отпад во депонијата „ДРИСЛА“ предвидени во Програмата за одржување јавна чистота на подрачјето на општина Илинден за 2013 со што директно се грижиме за здрава животна средина и квалитетот на живеење како и имплементација на законската регулатива.



Неопходно ќе биде да се отпочне и со примарната селекција на комуналниот отпад и третман на секундарните суровини.

Почитувајќи го принципот/начелото - загадувачот плаќа, интегрираното управување со отпадот се наметнува како императив, а Општината треба да има увид во вкупните количини на создаден отпад и начинот на постапување со него.

За реализацијата на овие планирани активности неопходно ќе биде:

- да се подигне јавната свест и одговорноста на секој субјект за создадениот отпад,
- да се воспостави систем на селективно собирање на отпадот и организирано постапување со него,
- Програма и динамичен план за обезбедување на нови дополнителни садови (канти) за временото сместување на отпадот, и
- да се зајакне контролата и одговорноста на сите субјекти од создавањето преку постапувањето до одлагањето на отпадот (едукација, подигање на јавната свест, инспекциски органи, систем на стимулации/казни и т.н.)

Идните планови се насочени во насока на унапредувањето и заштитата на животната средина, воведување на нови техники и технологии во управувањето со отпадот, третман на истиот преку искористување на отпадот како секундарна суровина и енергетско гориво, намалување на количината на создавање на отпадот, негов адекватен третман, подигнување на јавната свест за значењето на овој проблем, евиденциите и мониторингот, а се со цел намалување и елиминирање на штетното влијание на овој вид на отпад врз животната средина.

### **3. Финансирање на Програмата**

За успешното спроведување и реализација на предметнава програма и за успешно реализирање на програмски предвидените задачи финансиските средства ќе се обезбедат од:

- надоместокот за извршување на комунална услуга-собирање и транспортирање на комунален и друг вид на неопасен отпад од домаќинства и од правни субјекти
- Буџетот на Општина Илинден

### **4. Извршител на програмата**

Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со Програмата за управување со комунален и друг вид на неопасен отпад на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година е Јавното Комунално Претпријатие Илинден н.м. Илинден.

Извршителот има обврска за континуирано, квалитетно, навремено и организирано собирање и транспортирање на комунален цврст и друг вид неопасен отпад согласно Програмата за управување со комунален и друг вид неопасен отпад на територија на општина Илинден за 2013 година, со цел зачувување на животната средина од аспект на санитарно и еколошко значење.

Одговорен субјект за спроведување на Програмата е ЈКП Илинден преку одговорното лице-Директорот на ЈКП Илинден.

### **5. Надзор над извршување на Програмата**

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.14 Ноември 2012 година**

Надзор над извршувањето на Програмата за собирање и транспортирање на комуналниот цврст отпад од територијата на Општина Илинден за 2013 година врши надлежниот општински орган - Одделение за инспекциски надзор- Инспекторат. Инспекциски надзор врши Одделение за инспекциски надзор-Инспекторат на Општина Илинден преку комуналниот инспектор, инспекторот за животна средина и комуналните редари.

**Арх.бр.07-3226/7  
21.12.2012 година**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р. Марјан Милошевски с.р**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година**

Се објавува Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година арх.бр. 07-3226/8 од 21.12.2012 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 56(педесет и шестата) редовна седница одржана на ден 21.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08-3385/7  
Од 25.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

# **ПРОГРАМА**

**за одржување јавна чистота  
на подрачјето на Општина Илинден  
за 2013 година**

*Илинден 2012 година*

Врз основа на чл.12 од Законот за јавна чистота (Сл.весник на РМ бр.111/08; 64/09; 88/10; 114/10; 23/11, 53/11, 47/12 и 80/12) и Законот за комунални дејности (Сл.весник на РМ бр.95/2012) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 21.12.2012 година донесе:

**ПРОГРАМА**  
**за одржување јавна чистота на подрачјето на**  
**Општина Илинден за 2013 година**

Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година ги дефинира: видот и обемот на работите што треба да се извршат, финансиските средства за вршење на работите, временските рокови за извршување на работите, како и динамиката и начинот на вршење на работите.

**1. Вид и обем на работи**

Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од :

- машинско и рачно метење и миење на улиците, како и сите други јавни површини и отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота и
- празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени на подрачјето на Општина Илинден
- машинско и рачно чистење на отворени одводни канали
- чистење и одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови

Во планирањето и димензионирањето на работата, за одржувањето на чистотата на јавните површини како клучни фактори се земени :

- Одредувањето на нивото и динамиката на одржување на комуналната јавна чистота на јавните површини (категоризацијата)
- Димензиите, типот и формата на јавните површини (големина)
- Начинот на одржување на јавната чистота

Потекло и вид на сметот на јавните површини

Под поимот „смет“ се подразбира збир на отпадоци кои се создаваат при одржувањето на јавната чистота.

Под поимот „собирање на смет“ се подразбира отстранување на создадениот смет и сместување во садови за смет.

Според начинот на живеење и работењето на луѓето, одржувањето на јавната чистота е условено од следниве фактори :

- густината на населеност
- фреквенцијата на луѓе и моторни возила
- степенот на нечистотија
- степен на пречки (паркирани возила и др.)
- инфраструктурните сообраќајни услови

- културните навики на населението
- стандардот
- самодисциплината на граѓаните
- придржувањето на позитивните прописи

Од овие фактори е условен и степенот на загаденост на јавните површини, начинот и динамиката на одржување на истите.

#### Секојдневен смет

а) Отпадоци од возила кои настануваат при :

- превоз на разновиден материјал (градежен материјал, овошје, зеленчук и технолошки материјал)
- товарање и растоварање на разни стоки
- собирање на домашен смет
- косење на тревни површини

б) При интензивно врнење на дождови

- наноси од земја, песок, лисја и др.

в) отпад при чистење на отворени одводни канали

- трска, наноси од земја, капини и др.

#### Сезонски смет

Се појавува сезонски и обично го има во два вида:

- лисја од дрвјата, суви гранки и сл.
- песок и ситен камен кој во зимскиот период служи за посипување на јавните површини заради намалување на лизгавоста, кој по престанокот на мразевите и снеговите треба темелно да се отстрани.
- снег и мраз

## **2. Динамика, начин и рокови за извршување на работите**

За изработка на организациониот план за чистење на јавните површини еден од важните фактори е категоризацијата на јавните површини.

Категоризацијата на јавните површини зависи од : населеноста, распоредот на работните и станбените објекти и интензитетот на сообраќајот.

Имајќи го во предвид минатогодишното искуство ја предлагаме следнава категоризација :

**I Категорија** - улиците, тротоарите, плочниците со густа фреквенција на движење. Метачите ќе вршат рачно метење во поширокото централно подрачје и празнење на уличните корпи за отпад во ова подрачје:

- чистење три пати неделно
- метење еднаш во две недели
- миење на јавните површини и коловози со ангажирање на цистерна.

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.14 Ноември 2012 година**

Ред. бр.	релација, патен правец, улица	должина (во км.)	ширина (во метри)	површина (во м <sup>2</sup> )
1.	ул. 7 Илинден	0,25	6	1.500
2.	ул. 9 Илинден	2,4	6	14.400
3.	ул. 8 Илинден	2,6	6	15.600
4.	ул. 9 (ОУ Гоце Делчев - Сатра)	0,5	4	2.000
5.	ул.500 Марино	2,1	6	12.600
6.	ул.531 Марино	0,6	5	3.000
7.	ул. 532 Марино	1,4	5	7.000
8.	Ул.534 Марино	0,3	6	1.800
9.	Раскрсница Кадино-игралиште Кадино	0,8	6	4.800
10.	Раскрсница ул.534 и ул.531	0,1	6	600
	<b>Вкупно:</b>	<b>11.05</b>		<b>63.300</b>

лени улици и подрачја со послаба фреквенција на луѓе и моторни возила каде работите ќе се изведуваат два пати во неделата.

Ред. бр.	релација, патен правец, улица	должина (во км.)	ширина (во метри)	површина (во м <sup>2</sup> )
1.	ул. 1 Илинден	3,3	6	19.800
2.	ул. 11, 13, 14 и 15 (Илинден)	1,6	4	6.400
3.	ОУ Гоце Делчев – нов мост (Марино)	0,1	6	600
4.	Надвозник кај хотел „Белви“	0,1	8	800
5.	Надвозник кај ж.Станица Илинден	0,3	8	2.400
	<b>Вкупно:</b>	<b>5.4</b>		<b>30.000</b>

**III Категорија** - Собирање на отпадоците од и покрај главните патни правци кои ги поврзуваат населените места во општината и празнење на садовите за отпадоци поставени на јавните површини (корпите за отпадоци и отпушоци). Работите ќе се извршуваат еднаш во две недели.

**Службен Гласник на Општина Илинден бр.14 Ноември 2012 година**

<i>Ред. бр.</i>	<b>релација, патен правец, улица</b>	<b>должина (во км.)</b>	<b>ширина (во м.)</b>	<b>површина (во м<sup>2</sup>)</b>
<b>1.</b>	Илинден – Пуста кула	2,0	4	8.000
<b>2.</b>	Илинден - Јурумлери	2,0	5	10.000
<b>3.</b>	ул.10 (Кадино) – Идризово (Дрма)	2,7	5	13.500
<b>4.</b>	ул.2 (Кадино-Мралино)	1,0	4	4.000
<b>5.</b>	Раскрсница Кадино – Бунарџик	2,5	5	12.500
<b>6.</b>	Бунарџик – Ајватовци	1,9	4	7.600
<b>7.</b>	Раскрсница Кадино – Миладиновци	6,2	6	37.200
<b>8.</b>	Миладиновци-Текија	2,7	5	13.500
<b>9.</b>	Текија-Дељадровци	1,4	5	5.600
<b>10.</b>	Миладиновци- Бујковци	2,0	5	10.000
<b>11.</b>	Бујковци – Мршевци	1,5	5	7.500
<b>12.</b>	Мршевци- Бучинци	1,0	4	4.000
<b>13.</b>	Мршевци-Дељадровци	2,0	5	10.000
<b>14.</b>	Илинден- Ајватовци	3.2	5	16.000
<b>15.</b>	Улица кон Стопански комплекс (Живинарска фарма)	0,2	5	1.000
<b>16.</b>	Ајватовци – Мршевци	3,9	5	19.500
	<b>Вкупно:</b>	<b>36.2</b>		<b>179.900</b>

Вкупна површина на улици и патишта предвидени за одржување на јавна чистота за 2013 година:

- должина 52.65 км
- површина 273.200 м<sup>2</sup>

Растителниот отпад (отпадот кој настанува со косење трева, сечење дрва, чистење троскот, лисја, отпад од градини и друг отпад од растително потекло) од урбаното подрачје на Општината Илинден во 2013 година се предвидува да се отстрани со поставување на контејнери со капацитет од 5.5 м<sup>3</sup> и нивно чистење и ротирање на повеќе локации во Општината.

Со ова ќе се спречат ситуациите со ставање на градинарскиот отпад и отпад од паркови во и покрај садовите за собирање на отпадот. Во периодот на подигнување на растителниот отпад - **месеците октомври и ноември**, за оваа намена ќе се користат 20 контејнери, а се предвидува вкупно подигнување на 1200 контејнери.



**Локации на поставеност на контејнери во општина Илинден за подигнување на биолошки отпад**

<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="2">Населено место Илинден</th></tr> <tr><td>□.</td><td>ул.6</td></tr> <tr><td>2.</td><td>ул.1-Плац</td></tr> <tr><td>3.</td><td>ул.7 кај Мултипром</td></tr> <tr><td>4.</td><td>ул.2 спроти ДЗС Илинден</td></tr> <tr><td>5.</td><td>ул.11 и 13 - кај Пензионерски дом</td></tr> <tr><td>□.</td><td>ул.9 спроти Општина</td></tr> <tr><td>7.</td><td>ул.19</td></tr> <tr><td>8.</td><td>ул.23</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Раскрсница ул.11 и ул.8-кај Земјоделските аптеки</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Раскрсница ул.14 и ул.8</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Раскрсница ул.2 и ул.8</td></tr> <tr><td>12.</td><td>ул.8-кај млин за сточна храна</td></tr> <tr><td>13.</td><td>ул.9 кај Дом на култура</td></tr> <tr><td>14.</td><td>ул.8 кај амбуланта</td></tr> <tr><td>15.</td><td>ул.10</td></tr> <tr><td>16.</td><td>Раскрсница ул.21 и ул. 9</td></tr> </table>	Населено место Илинден		□.	ул.6	2.	ул.1-Плац	3.	ул.7 кај Мултипром	4.	ул.2 спроти ДЗС Илинден	5.	ул.11 и 13 - кај Пензионерски дом	□.	ул.9 спроти Општина	7.	ул.19	8.	ул.23	9.	Раскрсница ул.11 и ул.8-кај Земјоделските аптеки	10.	Раскрсница ул.14 и ул.8	11.	Раскрсница ул.2 и ул.8	12.	ул.8-кај млин за сточна храна	13.	ул.9 кај Дом на култура	14.	ул.8 кај амбуланта	15.	ул.10	16.	Раскрсница ул.21 и ул. 9	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="2">Населено место Марино</th></tr> <tr><td>1.</td><td>ул.500 и 405</td></tr> <tr><td>2.</td><td>ул.500 и 401</td></tr> <tr><td>3.</td><td>ул.500 спроти Два партнера</td></tr> <tr><td>4.</td><td>ул.406</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Раскрсница ул.500 и 534</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Раскрсница ул.500 и 526</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Раскрсница ул.531 и 532</td></tr> <tr><td>8.</td><td>ул.531 до кошакарското игралиште</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Раскрсница ул.532 и 526</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Раскрсница ул.532 и 505</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Раскрсница ул.532 и 506</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Раскрсница ул.532 и 527</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Раскрсница ул.532 и 513</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Раскрсница ул.532 и 518</td></tr> <tr><td>15.</td><td>Раскрсница ул.532 и 523</td></tr> </table>	Населено место Марино		1.	ул.500 и 405	2.	ул.500 и 401	3.	ул.500 спроти Два партнера	4.	ул.406	5.	Раскрсница ул.500 и 534	6.	Раскрсница ул.500 и 526	7.	Раскрсница ул.531 и 532	8.	ул.531 до кошакарското игралиште	9.	Раскрсница ул.532 и 526	10.	Раскрсница ул.532 и 505	11.	Раскрсница ул.532 и 506	12.	Раскрсница ул.532 и 527	13.	Раскрсница ул.532 и 513	14.	Раскрсница ул.532 и 518	15.	Раскрсница ул.532 и 523
Населено место Илинден																																																																			
□.	ул.6																																																																		
2.	ул.1-Плац																																																																		
3.	ул.7 кај Мултипром																																																																		
4.	ул.2 спроти ДЗС Илинден																																																																		
5.	ул.11 и 13 - кај Пензионерски дом																																																																		
□.	ул.9 спроти Општина																																																																		
7.	ул.19																																																																		
8.	ул.23																																																																		
9.	Раскрсница ул.11 и ул.8-кај Земјоделските аптеки																																																																		
10.	Раскрсница ул.14 и ул.8																																																																		
11.	Раскрсница ул.2 и ул.8																																																																		
12.	ул.8-кај млин за сточна храна																																																																		
13.	ул.9 кај Дом на култура																																																																		
14.	ул.8 кај амбуланта																																																																		
15.	ул.10																																																																		
16.	Раскрсница ул.21 и ул. 9																																																																		
Населено место Марино																																																																			
1.	ул.500 и 405																																																																		
2.	ул.500 и 401																																																																		
3.	ул.500 спроти Два партнера																																																																		
4.	ул.406																																																																		
5.	Раскрсница ул.500 и 534																																																																		
6.	Раскрсница ул.500 и 526																																																																		
7.	Раскрсница ул.531 и 532																																																																		
8.	ул.531 до кошакарското игралиште																																																																		
9.	Раскрсница ул.532 и 526																																																																		
10.	Раскрсница ул.532 и 505																																																																		
11.	Раскрсница ул.532 и 506																																																																		
12.	Раскрсница ул.532 и 527																																																																		
13.	Раскрсница ул.532 и 513																																																																		
14.	Раскрсница ул.532 и 518																																																																		
15.	Раскрсница ул.532 и 523																																																																		
<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="2">Населено место Кадино</th></tr> <tr><td>1.</td><td>Раскрсница ул.1 и 11</td></tr> <tr><td>2.</td><td>ул.11</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Ул.10 (кај основното училиште Ристо Крле)</td></tr> <tr><td>4.</td><td>ул.10</td></tr> <tr><td>5.</td><td>ул.10</td></tr> <tr><td>6.</td><td>ул.8</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Раскрсница ул.2 и 3</td></tr> </table>	Населено место Кадино		1.	Раскрсница ул.1 и 11	2.	ул.11	3.	Ул.10 (кај основното училиште Ристо Крле)	4.	ул.10	5.	ул.10	6.	ул.8	7.	Раскрсница ул.2 и 3	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="2">Населено место Миладиновци</th></tr> <tr><td>1.</td><td>Кај□ основното училиште</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Кај паркот</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Спортски терен за мал фудбал</td></tr> <tr><td>4.</td><td>МВ старо село</td></tr> </table>	Населено место Миладиновци		1.	Кај□ основното училиште	2.	Кај паркот	3.	Спортски терен за мал фудбал	4.	МВ старо село																																								
Населено место Кадино																																																																			
1.	Раскрсница ул.1 и 11																																																																		
2.	ул.11																																																																		
3.	Ул.10 (кај основното училиште Ристо Крле)																																																																		
4.	ул.10																																																																		
5.	ул.10																																																																		
6.	ул.8																																																																		
7.	Раскрсница ул.2 и 3																																																																		
Населено место Миладиновци																																																																			
1.	Кај□ основното училиште																																																																		
2.	Кај паркот																																																																		
3.	Спортски терен за мал фудбал																																																																		
4.	МВ старо село																																																																		
<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="2">Населено место Мралино</th></tr> <tr><td>1.</td><td>На автобуска постројка</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Мралино (кај игралиште)</td></tr> </table>	Населено место Мралино		1.	На автобуска постројка	2.	Мралино (кај игралиште)	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="2">Населено место Дељадровци</th></tr> <tr><td>1.</td><td>Дом на култура</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Кај железничка станица</td></tr> </table>	Населено место Дељадровци		1.	Дом на култура	2.	Кај железничка станица																																																						
Населено место Мралино																																																																			
1.	На автобуска постројка																																																																		
2.	Мралино (кај игралиште)																																																																		
Населено место Дељадровци																																																																			
1.	Дом на култура																																																																		
2.	Кај железничка станица																																																																		
<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="2">Населено место Бујковци</th></tr> <tr><td>1.</td><td>МВ сред село</td></tr> <tr><td>2.</td><td>На автобуската постројка после црквата</td></tr> </table>	Населено место Бујковци		1.	МВ сред село	2.	На автобуската постројка после црквата	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="2">Населено место Мршевци</th></tr> <tr><td>1□</td><td>Кај основното училиште</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Пред дом на Култура</td></tr> </table>	Населено место Мршевци		1□	Кај основното училиште	2.	Пред дом на Култура																																																						
Населено место Бујковци																																																																			
1.	МВ сред село																																																																		
2.	На автобуската постројка после црквата																																																																		
Населено место Мршевци																																																																			
1□	Кај основното училиште																																																																		
2.	Пред дом на Култура																																																																		
<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="2">Населено место Бунарџик</th></tr> <tr><td>1.</td><td>МВ сред село</td></tr> <tr><th align="center" colspan="2">Населено место Ајватовци</th></tr> <tr><td>1.</td><td>МВ сред село</td></tr> </table>	Населено место Бунарџик		1.	МВ сред село	Населено место Ајватовци		1.	МВ сред село	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="2">Населено место Текија</th></tr> <tr><td>1.</td><td>Сред село</td></tr> <tr><th align="center" colspan="2">Населено место Бучинци</th></tr> <tr><td>1.</td><td>МВ сред село</td></tr> </table>	Населено место Текија		1.	Сред село	Населено место Бучинци		1.	МВ сред село																																																		
Населено место Бунарџик																																																																			
1.	МВ сред село																																																																		
Населено место Ајватовци																																																																			
1.	МВ сред село																																																																		
Населено место Текија																																																																			
1.	Сред село																																																																		
Населено место Бучинци																																																																			
1.	МВ сред село																																																																		

Со оваа Програма планирано е одржување на улиците и патиштата на подрачјето на општина Илинден во вкупна должина од 52.65 км (21,65 км во населени места и 31 км надвор од населените места ) и тоа :

- Асфалтирана површина - 273.200 м<sup>2</sup>, од кои :
- 110.000 м<sup>2</sup> во населени места

- 163.200 м<sup>2</sup> надвор од населените места
- Тротоари и површина покрај сообраќајниците (шанци и друга слободна површина) - 200.000 м<sup>2</sup>

Покрај улиците и патиштата на територијата на Општина Илинден, со оваа Програма се опфатени и други јавни површини како што се :

- Јавни површини околу спортско-рекреативни објекти ----- 4.000 м<sup>2</sup>
- Јавни површини околу детски игралишта -----1.000 м<sup>2</sup>
- Пешачки патеки ----- 2.000 м<sup>2</sup>
- Паркинзи за лесни и тешки товарни возила ----- 1.500 м<sup>2</sup>

Јавните зелени површини и парковите се значајни еколошки фактори кои го обезбедуваат квалитетот на живеењето на граѓаните во една урбана средина и стануваат се понеопходни како на експанзијата и забрзаниот развој на Општината.

Грижата и одржувањето на веќе оформените паркови, тревници, пешачки патеки и други озеленети површини подразбира:

- полевање, косење, кроење, окопување и чистење на површините;
- замена и отстранување на оштетените и исушени садници со други;
- редовна контрола и надзор.
- поради оштетување на поголем дел од парковите и тревните површини, потребно е да се изврши поправка на дел од тие површини.

Преглед на уредени јавни зелени површини на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година		
I. Паркови за зелени површини на територијата на Општина Илинден		Површина м <sup>2</sup>
1.	Парк на раскрсница во Илинден	500 м <sup>2</sup>
2.	Парк кај седиштето на Општината	2.000 м <sup>2</sup>
3.	Тревник покрај пешачка патека Илинден-Марино	2.500 м <sup>2</sup>
4.	Парк во н.м Миладиновци	1.000 м <sup>2</sup>
5.	Тревник кај спортската сала „Гоце Делчев“	1.000 м <sup>2</sup>
6.	Тревник кај модуларно училиште	20.000 м <sup>2</sup>
7.	Тревник кај помошното фудбалско игралиште во Марино	1.700 м <sup>2</sup>
8.	Тревник кај Домови на Култура	7.400 м <sup>2</sup>
<b>Вкупна површина на паркови и озеленети површини</b>		<b>36.100 м<sup>2</sup></b>

**Озеленети површини покрај патишта во Општина Илинден**

1.	Должина на локалните патишта	30.000 метри
2.	Ширина (за косење) на локалните патишта	2 метри
<b>Вкупната површина покрај локалните патишта</b>		<b>60.000 м<sup>2</sup></b>

**Динамика на одржување на општинските улици и патишта во зимски услови**

Согласно Членот 22 од Законот за јавна чистота давателот на услугата е должен да го исчисти снегот од јавните површини најдоцна во рок 6 (шест) часа од почетокот на снежните врнежи со што улиците ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови.

Оспособувањето на улиците ќе се врши во зависност од временските услови и тоа:

- состојбата на присуство на голомразици или снежни врнежи до 20 см (прва состојба на готовност);
- состојба на голомразица и снежни врнежи над 20 см (втора состојба на готовност).

Во првата состојба на готовност давателот на услугата со својата ангажирана механизација, работна сила и абразивни средства првенствено ќе изврши оспособување на коловозните површини за сообраќај на улиците од првата категорија, со што ќе се даде приоритет на отварање на пешачките премини, отварање на пешачки патеки по тротоарите и плочниците и целосното чистење на мостовите, надвозниците и критичните угорнини.

Во втората состојба на готовност давателот на услугата потребно е да обезбеди ефикасно и навремено оспособување на улиците од првата категорија, а потоа се продолжува со другите две категории запазувајќи го временскиот рок од 6 часа од почетокот на снежните врнежи.

Чистењето на снегот пред објектите (пристапот до самиот објект) е во надлежност на сопствениците или корисниците на објектите, и во зимски услови при снежни врнежи тие се должни веднаш да започнат со чистењето на снегот на отворените простори пред јавните објекти, со што ќе се обезбеди непречен пристап до објектите.

## **Одржување на каналската мрежа во делот на општина Илинден како дел од ХМС Скопско Поле**

Во општина Илинден под системот за одводнување Скопско Поле се опфатени 2253 ха.

Примарната и секундарната каналска мрежа за одводнување која поминува низ територија на општина Илинден е во должина од околу 51.515 метри за чија функционалност е потребно редовно одржување.

### **Општина Илинден**

---

Главен канал-горна зона долж.	L=7.850 м
Главен канал-крак долж.	L= 5.000 м
Терцијални канали (собрани) долж.	L= 5.350 м
Топлик-секундарен канал долж.	L= 3.825 м
Терцијални канали (сисавци) долж.	L=11.435 м
Секундарен А канал долж.	L= 3.875 м
Терцијални канали (сисавци) долж.	L=0 м
Азмак-секундарен канал долж.	L=3.180 м

---

Терцијални канали (сисавци) долж. L= 0 м

Ободен канал L= 11.000 м  
 Главен канал L= 12.850 м  
 Секундарни канали долж. L= 10.880 м  
 Терцијални канали (сисавци) долж. L= 16.785 м

**Вкупно: 51.515 м**

Терцијална каналска мрежа предвидена за уредување во 2013 година

	<b>Отворени одводни канали</b>	<b>Должина/метри</b>
<b>Илинден</b>	м.в. Шамак	1500
	м.в. Џабица	400
	Сисавци на Топлик	1500
	Позади спортски терени	500
	Покрај Јурумлерски пат	1500
	ул.11, ул.13 и ул.19 Проект за зафаќање и одведување на атмосферски води (површина 130000 метри квадратни)	2425
<b>Вкупно:</b>		<b>7.800</b>
<b>Марино</b>	Сисавци на Топлик	1500
	Ул. 500 (Старо село)	500
<b>Вкупно:</b>		<b>2.000</b>
<b>Кадино</b>	м.в.Ливада (Позади црква)	1200
	ул.7, ул.8 и ул.10 Проект за зафаќање и одведување на атмосферски води (површина 130000 метри квадратни)	2450
	Шамак - од ОУ „Ристе Крле“ до Главен канал	1500
	Канал кај Пекабеско до Главен канал	800
<b>Вкупно:</b>		<b>5.950</b>
<b>Мралино</b>	ул.3	1500
	Шамак	1000
<b>Вкупно:</b>		<b>2.500</b>
<b>Вкупно:</b>		<b>18.250</b>

### 3. Финансирање на Програмата

За успешно спроведување и реализација на предметнава програма и за успешно реализирање на програмски предвидените задачи и активности се предвидува да се обезбедат финансиски средства во износ од **30.806.000,00 денари**

**6.000.000,00 денари предвидени за одржување на јавна чистота** и тоа:

- од надоместокот за одржување на јавна чистота согласно член 24 од Законот за јавна чистота (Законот за јавна чистота (Сл.весник на РМ бр.111/08; 64/09; 88/10; 114/10; 23/11, 53/11, 47/12 и 80/12)) од домаќинства и од правни субјекти

**1.800.000,00 денари чистење на снег и мраз во зимски услови**

- од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден
- од Агенцијата за државни патишта

**14.206.000,00 денари за одржување на отворени одводни канали**

- од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден
- од донации

**2.800.000,00 денари за депонирање на отпад во депонијата „ДРИСЛА“**

- од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден

**6.000.000,00 денари за набавка на камиони за собирање на отпад и камион за зимско одржување со соларка**

- од сопствени приходи од Буџетот на Општина Илинден
- од донации

Висината на надоместокот за одржување на јавна чистота е утврдена со Одлука бр. 07-2187/2 донесена од Советот на Општина Илинден согласно член 24 од Законот за јавна чистота (Законот за јавна чистота (Сл.весник на РМ бр.111/08; 64/09; 88/10; 114/10; 23/11, 53/11, 47/12 и 80/12).

### 4. Цел на Програмата

Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Илинден е креирана за одржување на оптимална јавна чистота на највисоко ниво преку зајакната контрола на сите создавачи на отпад со цел да се намалат трошоците за одржување на јавна чистота преку:

- одговорност на субјектите од создавање преку постапување до одлагање на отпадот,
- едукација од страна на извршителот на програмата,
- подигање на јавна свест,
- чести контроли од страна на надлежниот општински орган - Одделението за инспекциски надзор,
- систем за стимулација - опомени и казни

Со цел да се подобри квалитетот на животна средина и квалитетот на живеење како и имплементација на законската регулатива од Општината се издвојуваат средства во износ од 2.800.000 денари за депонирање на отпад во депонијата „ДРИСЛА“ .

### 5. Извршител на Програмата

Согласно член 5 точка 4 и член 9 од Законот за комунални дејности (Сл.весник на РМ бр.95/2012) задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со Програма за одржување на јавна чистота, одржување на каналската мрежа, одведувањето на атмосферските води од урбани површини и нивното испуштање во

реципиентот, како и за зимското одржување на подрачје на општина Илинден за 2013 година е Јавно Комунално Претпријатие Илинден н.м.Илинден.

Задолжен субјект за одржување на Главните и секундарните отворени одводни канали е Јавното Претпријатие Водостопанство Скопско Поле.

Извршителите имаат обврска за континуирано, квалитетно и навремено одржување на јавната чистота согласно Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.

Одговорен субјект за спроведување на Програмата се директорите на јавните претпријатија или правните лица на кои им е доверено извршувањето на работите на јавната чистота.

### **6.Надзор над извршување на Програмата**

Надзор над извршување на Програмата за јавна чистота на подрачјето на општина Илинден за 2013 година врши надлежниот општински орган- Одделението за инспекциски надзор.

Инспекциски надзор согласно Законот за јавна чистота вршат комуналниот инспектор, комуналните редари и инспекторот за животна средина.

**Арх.бр.07-3226/8  
21.12.2012 година**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р. Марјан Милошевски с.р**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Програма за култура за подрачјето на Општина Илинден за 2013 година;**

Се објавува Програма за култура за подрачјето на Општина Илинден за 2013 година арх.бр. 07-3226/9 од 21.12.2012 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 56(педесет и шестата) редовна седница одржана на ден 21.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08-3385/8  
Од 25.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 22 став 1 точка 5, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од законот за локалната самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), и член 134 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Илинден ("Сл.гласник на Општина Илинден" бр 12/09), Советот на Општина Илинден на седница одржана на ден 21.12.2012 година, донесе

## **ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2013 ГОДИНА**

### **Член 1**

Општина Илинден постојано се стреми кон унапредување на културата и културното живеење, творештвото, можностите за дружење и забава, односно осмислување на слободното време и збогатување на интелектуалниот и културно-забавниот живот на граѓаните се со единствена цел размена на искуства, знаења и запознавање на различни културни вредности. Во таа насока предвидени се следниве активности:

#### **1. ЛИТЕРАТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ИЛИНДЕН”**

- Промоција на манифестацијата.....	100 000,00 ден.
- Печатење на промотивен материјал (флаери и брошури)...	50 000,00 ден.
- Настап на млади и неафирмирани поети.....	10 000,00 ден.
- Книги за ученици- учесници во манифестацијата.....	9 000,00 ден.
- Доделување на повелби.....	30 000,00 ден.
- Ангажирање водител.....	3 000,00 ден.
- Сместување гости од странство.....	50 000,00 ден.
- Музички настапи.....	50 000,00 ден.
- Озвучување.....	18 000,00 ден.
- Коктел .....	70 000,00 ден.
<b>Вкупно.....</b>	<b>390 000,00 ден.</b>

#### **2. МАНИФЕСТАЦИЈА „ПОДАРИ КНИГА ЗА ВЕЛИГДЕНСКО ЈАЈЦЕ”**

- Промоција на манифестацијата.....	60 000,00 ден.
- Набавка на потребен материјал за изложба.....	40 000,00 ден.
- Набавка на книги.....	30 000,00 ден.
- Детска претстава- ангажирање на артисти/уметници.....	20 000,00 ден.
<b>Вкупно.....</b>	<b>150 000,00 ден.</b>

#### **3. ОПШТОНАРОДЕН СОБИР ПО ПОВОД ДЕН НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН**

- Промоција на манифестацијата.....	80 000,00 ден.
- Печатење на промотивен материјал (флаери и брошури)...	50 000,00 ден.
- Музички настапи.....	80 000,00 ден.
- Ангажирање водител.....	8 000,00 ден.
- Доделување на повелби.....	30 000,00 ден.
- Озвучување.....	12 000,00 ден.
- Коктел.....	120 000,00 ден.
<b>Вкупно.....</b>	<b>380 000,00 ден.</b>



**4. АПРИЛИЈАДА**

- Промоција на априлијадата.....45 000,00 ден.
  - Детска претстава- ангажирање на артисти/уметници.....5 000,00 ден.
  - Набавка на реквизити(маски).....10 000,00 ден.
- Вкупно.....60 000,00 ден.**

**5. ВОДИЦИ**

- Промоција на настанот „Водици”.....45 000,00 ден
  - Озвучување.....10 000,00 ден.
  - Награда.....30 000,00 ден.
- Вкупно.....85 000,00 ден.**

**6. ТРОШОЦИ ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА РЕКОНСТРУИРАНИТЕ ДОМОВИ НА КУЛТУРА**

- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт.....1 100 000,00 ден.
  - Електрична енергија.....300 000,00 ден.
  - Телефон и телефакс.....800 000,00 ден.
  - Договорни услуги (волонтери).....250 000,00 ден.
- Вкупно.....2 450 000,00 ден.**

**Член 2**

За успешно спроведување на предметнава програма реализирање на предвидените програмски активности се предвидува да се обезбедат финансиски средства од Буџетот на општина Илинден и средства од Министерството за култура.

**Член 3**

За реализација на програмата се задолжени Одделението за локален економски развој и јавни дејности и Градоначалникот на општина Илинден.

**Член 4**

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-3226/9  
Од 21.12.2012г.

Совет на Општина Илинден  
Претседател  
М-р Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Програма за спортски активности на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година;**

Се објавува Програма за за спортски активности на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година арх.бр. 07-3226/10 од 21.12.2012 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 56(педесет и шестата) редовна седница одржана на ден 21.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08-3385/9  
Од 25.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 21.12.2012 година, донесе:

**ПРОГРАМА**  
**за спортски активности на подрачјето**  
**на Општина Илинден за 2013 година**

**I. ЦЕЛИ**

Основни цели на Програмата за активностите на подрачјето на Општина Илинден во областа на спортот за 2013 година се следниве:

1. Организирање и збогатување на спортско-рекреативниот живот во општината.
2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот.
3. Афирмација на Општина Илинден како развиен спортски центар во Република Македонија и надвор од неа.
4. Афирмација на Општина Илинден во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.

**II. АКТИВНОСТИ**

Оваа програма има за цел да го промовира и поттикнува масовното вклучување на младите, да го подигнува натпреварувачкиот дух и поттикнува хуманиот аспект воедно да пропагира и промовира разновидни спортско-рекреативни содржини кои се наменети за сите жители на општината.

Во контекст на ова активностите посебно ќе се насочуваат кон сочувување на континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и ја афирмираат општина Илинден во државата и надвор од неа.

**III. ПОДДРШКА НА СПОРТОТ ВО ОПШТИНАТА**

Општина Илинден во соработка со Агенцијата за млади и спорт и Владата на Република Македонија во н.м.Кадино и н.м.Марино изгради две помошни фудбалски игралишта од Проектот 50 помошни фудбалски игралишта. Истите нормално функционираат и редовно се користат од локалните фудбалски клубови, прволигашки клубови од градот и женскиот фудбалски клуб за одржување на тренинзите, првенствените натпревари и меѓународни натпревари.

Спортската сала „Гоце Делчев“ во текот на годината е домаќин на многу спортски натпревари и манифестации:

- во неа ќе се одржуваат градски и државни натпревари во ракомет и мал фудбал
- часови по физичко воспитување за основните училишта
- натпревари и тренинзи на кошаркарскиот клуб „Илинден“ н.м.Илинден
- државни и меѓународни натпревари во Таеквондо, ( Таеквондо федерацијата на Македонија е со седиште во Општина Илинден).
- натпревари и тренинзи на ракометниот клуб „Илинден“.

- тренинзи на фудбалските клубови од територијата на Општината и
- рекреативно спортување на граѓаните од Општина Илинден.
- изградени и пуштени во употреба 4 тениски игралишта кои ќе бидат на располагање за сите граѓани на Општина Илинден

#### **IV.ФИНАНСИРАЊЕ**

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма ќе биде од Буџетот на Општина Илинден за што се обезбедени средства во висина од **2.500.000,00 денари**, кои Општина Илинден ќе ги трансферира на Јавното претпријатие и истото се задолжува да ги распредели на следниов начин:

1. На сметката на ОФС СЕВЕРНА ТРЕТА ЛИГА и ОФС ИЛИНДЕН 2012 ќе бидат префрлени 500.000,00 денари за судиски и делегатски трошоци,казни и пререгистрација на фудбалери за следните фудбалски клубови од Општина Илинден кои се натпреваруваат во третата Македонска фудбалска лига:

- ФК Илинден
- ФК Кадино
- ФК Марино

2. На сметката на Општинскиот фудбалски сојуз ИЛИНДЕН 2012 ќе бидат префрлени 290.000,00 денари за судиски и делегатски трошоци и пререгистрација на фудбалери за следните фудбалски клубови од Општина Илинден кои се натпреваруваат во Општинската фудбалска лига ИЛИНДЕН:

- ФК Бујковци
- ФК Бунарџик – Роберт Петковски
- ФК Дељадровци 2010
- ФК МАРИНО 2012
- ФК Миладиновци
- ФК Младост 2012
- ФК Мралино
- ФК Мршевци
- ФК Текија

3. Трансфер до спортски клубови, спортски школи и поединци кои се истакнуваат во спортот и придонесуваат за афирмација на општина Илинден во Република Македонија и надвор од неа.

- 300.000,00 денари

4. Помагање на традиционални и меморијални турнири кои ќе се организираат на територијата на општина Илинден

- 300.000,00 денари

- Меморијален турнир во мал фудбал „ Роберт Петковски “ во н.м. Бунарџик
- Меморијален турнир во мал фудбал „ Драго Маневски “
- Меморијален турнир во кошарка во н.м.Кадино

-Традиционални турнири во мал фудбал во:

- н.м.Дељадровци
- н.м.Мршевци

-н.м.Миладиновци

-Турнир за млади во:

-н.м.Марино

-н.м.Текија

5. Организирање на турнир во фудбал, шах, тенис и кошарка, велосипедска трка, маратон и обезбедување на наградниот фонд

- 400.000,00 денари.

6. Создавање на услови и ослободување на термини во спортските објекти за тренирање и натпревар на спортските клубови од општина Илинден, со цел збогатување на спортско-рекреативниот живот и омасовување на спортот во општина Илинден

- 560.000,00 денари

7. На сметката на Сојузот на училишен спорт Илинден, како организација за поддршка, развој и унапредување на училишниот спорт на подрачјето на општина Илинден, ќе бидат префрлени финансиски средства во висина од 150.000,00 денари

Освен со финансиски средства Општина Илинден спортските манифестации ќе ги помага и со:

- почесно покровителство;

- доделување награди и признанија,

- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,

## **V. СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2012 ГОДИНА**

### **I. Спортски активности**

1. Организирање на турнир во мал фудбал на повеќенаменските игралишта во Општина Илинден
  - Меморијален турнир во мал фудбал „ Роберт Петковски “ во н.м.Бунарџик
  - Традиционален турнир во кошарка во н.м.Кадино
  - Меморијален турнир во мал фудбал „ Драго Маневски “
  - Традиционални турнири во мал фудбал во н.м.Дељадровци, н.м.Мршевци и н.м.Миладиновци.
  - Училишни градски натпревари во мал фудбал, машки и женски

### **II. Спортски активности кои ќе се организираат по повод денот на општина Илинден „ 2-ри август “**

1. Турнир во голем фудбал на кој ќе учествуваат фудбалските клубови од општина Илинден, а ќе се одржи на помошните фудбалски терени во н.м.Марино и н.м.Кадино.
2. Велосипедска трка низ Општина Илинден
3. Шаховски турнир
4. Турнир во тенис

5. Маратон „Илинден 2012“

**VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

За практичната реализација и следењето на активностите на оваа програма во делот на спортот се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „ИЛИНДЕН2010“.

Оваа Програма влегува во сила со денот на нејзино донесување.

**Арх.број.07-3226/10  
Од 21.12.2012год.**

**Совет на Општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски с.р**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Одлука за утврдување на висина на надоместоците на членовите на Советот на општина Илинден што се определени да учествуваат во постапка за склучување на бракови**

Се објавува Одлука за утврдување на висина на надоместоците на членовите на Советот на општина Илинден што се определени да учествуваат во постапка за склучување на бракови арх.бр. 07-3226/11 од 21.12.2012 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 56(педесет и шестата) редовна седница одржана на ден 21.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08-3385/10  
Од 25.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 14 став 1 точка 4 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 21.12.2012 година, донесе:

## **О Д Л У К А**

**за за утврдување на висина на надоместоците на членовите на Советот на општина Илинден што се определени да учествуваат во постапка за склучување на бракови**

### **Член 1**

Со оваа Одлука се утврдува надоместок на членовите на Советот на Општина Илинден кои се определени да учествуваат во постапка за склучување на бракови во својство на службени лица согласно Законот за семејство .

### **Член 2**

На членовите на Советот на Општина Илинден што се определени да учествуваат во постапка за склучување на бракови во својство на службени лица согласно Законот за семејство, имаат право на дневница во висина од 800,00 денари во случај на склучување на брак надвор од службените простории“.

### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

**Архивски број: 07-3226/11  
Датум на донесување: 21.12.2012г.**

**Совет на општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски с.р**



Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

### **За објавување на Одлука за одобрување финансиски средства за набавка на мобилни телефони**

Се објавува Одлука за одобрување финансиски средства за набавка на мобилни телефони арх.бр. 07-3226/12 од 21.12.2012 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 56(педесет и шестата) редовна седница одржана на ден 21.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08-3385/11  
Од 25.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 36, став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 21.12.2012 година ја донесе следната:

**О Д Л У К А**  
**За одобрување финансиски средства**  
**за набавка на мобилни телефони**

**Член 1**

Со оваа Одлука Советот на општина Илинден одобрува финансиски средства за набавка на мобилни телефони за 15 членови на Советот.

**Член 2**

Средствата за набавка на мобилни телефони обезбедени се во Буџетот на општина Илинден.

**Член 3**

Мобилните телефони се доделуваат на користење заради подобра комуникација помеѓу членовите на Советот на општина Илинден.

**Член 4**

Право на користење на мобилен телефон има секој член на Советот кој ќе присуствува најмалку на една седница на Советот на општина Илинден во тековниот месец.

**Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр. 07-3226/12  
Од 21.12.2012г.

Совет на општина Илинден  
Претседател  
М-р Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Одлука за склучување на Договор за гаранција за учество на лицитација**

Се објавува Одлука за склучување на Договор за гаранција за учество на лицитација арх.бр. 07-3226/13 од 21.12.2012 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 56(педесет и шестата) редовна седница одржана на ден 21.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08-3385/12  
Од 25.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

Општина Илинден со ЕМБС 05995892 како единствен основач на Јавно комунално претпријатие „Илинден“ Илинден со ЕМБС 5208238 врз основа на член 36 од Закон за локална самоуправа ( Сл.весник на РМ бр.5/2002) на седницата на Советот на Општина Илинден одржана на ден 21.12.2012 година ја донесе следната

**ОДЛУКА**  
**за склучување на Договор за гаранција за учество на лицитација**

1. Се дава согласност **Јавно комунално претпријатие „Илинден“ Илинден** со Комерцијална банка АД Скопје да склучи Договор за издавање на гаранција за учество на лицитација, по оглас бр. 16/3-526/5: собирање и транспортирање на комунален и друг неопасен отпад на износ од **Ден.28.570,00** со рок на важност од 04.01.2013 година до 25.04.2013 година.
2. Се дава согласност да се издаде **1(една) бланко сопствена акцептирана меница со менична изјава-согласност Банката да ја потполни и употреби за наплата без протест, акцептирана и трасирана** од Јавно комунално претпријатие „Илинден “ Илинден, заради обезбедување на Договорот цитиран во точка 1 на оваа Одлука.
3. Се овластува лицето **Драган Дејановски со ЕМБГ 1203962450093**, Директор на Јавно комунално претпријатие „Илинден“ Илинден со неограничени овластувања да го потпише Договорот за издавање на гаранција за учество на лицитација по оглас број 16/3-526/5: собирање и транспортирање на комунален и друг неопасен отпад на износ од Ден.28.570,00 со рок на важност од 04.01.2013 година до 25.04.2013 година.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и објавување во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.07-3226/13  
Од 21.12.2012г.

Совет на Општина Илинден  
Претседател  
М-р Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) и член 37 од Статутот на Општина Илинден ( Сл.гласник бр.15/2010 ) Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Одлука за определување на еднократен надоместок на членовите на Советот на Општина Илинден**

Се објавува Одлука за определување на еднократен надоместок на членовите на Советот на Општина Илинден арх.бр. 07-3226/14 од 21.12.2012 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на 56(педесет и шестата) редовна седница одржана на ден 21.12.2012 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх. број 08-3385/13  
Од 25.12.2012 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/02), член 20 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на Општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 21.12.2012година, донесе:

## **О Д Л У К А**

### **за определување на еднократен надоместок на членовите на Советот на Општина Илинден**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука на членовите на Советот на Општина Илинден им се определува еднократен надоместок за успешно и навремено носење на одлуки кои се во функција на забрзан локален економски развој на Општина Илинден, во висина од 20.000,00 МКД.

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Архивски број: 07-3226/14**  
**Датум на донесување: 21.12.2012г.**

**Совет на Општина Илинден**  
**Претседател**  
**м-р Марјан Милошевски с.р**

## СОДРЖИНА

1.Решение за објавување на Буџет на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.1-1
2.Буџет на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.2-
3.Решение за објавување на Одлука за извршување на Буџет на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.3
4. Одлука за извршување на Буџет на Општина Илинден за 2013 година .....	стр.3-7
5.Решение за објавување на Буџетски календар на Општина Илинден за 2013 година .....	стр.8
6. Буџетски календар на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.9-10
7.Решение за објавување на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.11
8. Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.12-22
9.Решение за објавување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.23
10. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.24-29
11.Решение за објавување на Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.30
12.Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.31-34
13.Решение за објавување на Програма за изградба, реконструкција, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.35
14. Програма за изградба, реконструкција, санација, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.36-39
15.Решение за објавување на Програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.40
16. Програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.41-42
17.Решение за објавување на Програма за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад од територија на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.43
18. Програма за собирање и транспортирање на комунален цврст отпад од територија на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.44-49
19. Решение за објавување на Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.50
20. Програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.51-61
21. Решение за објавување на Програма за култура за подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.62
22. Програма за култура за подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.63-64
23. Решение за објавување на Програма за спортски активности на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.65
24. Програма за спортски активности на подрачјето на Општина Илинден за 2013 година.....	стр.66-69

- 25.Решение за објавување на Одлука за утврдување на висина на надоместоците на членовите на Советот на општина Илинден што се определени да учествуваат во постапка за склучување на бракови.....стр.70
26. Одлука за утврдување на висина на надоместоците на членовите на Советот на општина Илинден што се определени да учествуваат во постапка за склучување на бракови.....стр.71
27. Решение за објавување на Одлука за одобрување финансиски средства за набавка на мобилни телефони.....стр.72
28. Одлука за одобрување финансиски средства за набавка на мобилни телефони.....стр.73
- 29.Решение за објавување на Одлука за склучување на Договор за гаранција за учество на лицитација.....стр.74
30. Одлука за склучување на Договор за гаранција за учество на лицитација.....стр.75
- 31.Решение за објавување на Одлука за определување на еднократен надоместок на членовите на Советот на Општина Илинден.....стр.76
32. Одлука за определување на еднократен надоместок на членовите на Советот на Општина Илинден.....стр.77